



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 11 ноември 2002  
Скопје  
Број 84

Аконтацијата за 2002 година изнесува  
8.000 денари. Овој број чини 200  
денари. Жиро сметка 30000000188798

1361.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија, донесе

## О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Изречената казна затвор му се замени со условна осуда за време од 1 година на осуденото лице:

1. Томе Јосиф Тодоровски, од Битола, во траење од 4 месеци.

II

Изречената казна затвор и се замени со условна осуда за време од 2 година на осудената:

1. Верка Ѓорѓи Благоева, од Радовиш, во траење од 1 година и 3 месеци.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1327  
6 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Борис Трајковски, с.р.

1362.

Врз основа на член 24, став 3 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/01, 50/01, 52/01 и 45/02) и член 35, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.11.2002 година, донесе

## О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати, така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>	ден/лит.
- МБ - 86	до 14,970
- МБ - 98	до 15,810
- БМБ - 95	до 16,074

<b>б) Дизел гориво</b>	ден/лит.
- Д - 1	до 15,428
- Д - 2	до 14,587

<b>в) Масло за горење</b>	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 16,279

<b>г) Мазут</b>	до 11,567 ден/кг.
-----------------	-------------------

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>	ден/лит.
- МБ - 86	до 52,00
- МБ - 98	до 53,00
- БМБ - 95	до 50,00

<b>б) Дизел гориво</b>	ден/лит.
- Д - 1	до 37,50
- Д - 2	до 36,50

<b>в) Масло за горење</b>	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 27,50

<b>г) Масло за горење (мазут)</b>	до 12,670 ден/кг.
-----------------------------------	-------------------

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>	ден/лит.
МБ - 86	25,127
МБ - 98	25,128
БМБ - 95	22,343

<b>б) Дизел гориво</b>	ден/лит.
Д - 1	12,485
Д - 2	12,485

<b>в) Масло за горење</b>	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	3,230

<b>г) Масло за горење (мазут)</b>	0,100 ден/кг.
-----------------------------------	---------------

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

<b>а) Моторни бензини</b>	ден/лит.
- МБ - 86	до 3,20
- МБ - 98	до 3,20
- БМБ - 95	до 3,20

<b>б) Дизел гориво</b>	ден/лит.
- Д - 1	до 3,20
- Д - 2	до 3,20

<b>в) Масло за горење</b>	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 3,20

<b>г) Масло за горење (мазут)</b>	до 0,4 ден/кг.
-----------------------------------	----------------

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 12.11.2002 година.

Бр. 23-5576/1  
11 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

### 1363.

Врз основа на член 666 став 2 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001, 50/2001, 6/2002 и 61/2002) и член 8 став 1 од Одлуката за преобразба на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" - Скопје во Акционерско друштво во државна сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/00), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

1. Ламбе Арнаудов се разрешува од должноста генерален директор на Акционерското друштво "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5484/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

### 1364.

Врз основа на член 666 став 2 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001, 50/2001, 6/2002 и 61/2002) и член 8 став 1 од Одлуката за преобразба на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" - Скопје во Акционерско друштво во државна сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/00), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста генерален директор на Акционерското друштво "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост - Скопје се именува д-р Панде Лазаров, одговорен инженер во Секторот за развој и инвестиции - Служба за електроенергетски извори - Дирекција - АД "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5485/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

### 1365.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

1. Се разрешува Бранко Поповски од должноста државен секретар во Министерството за одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5487/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

### 1366.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Се разрешува Венко Калачовски од должноста државен секретар во Министерството за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5488/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

### 1367.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

1. Се разрешува Сафет Кадриќ од должноста државен секретар во Министерството за правда.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5489/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

### 1368.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

1. Се разрешува Јован Теговски од должноста државен секретар во Министерството за надворешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5490/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1369.**

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН  
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈО-  
ДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

1. Се разрешува Миле Јакимовски од должноста државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5491/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1370.**

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН  
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО**

1. Се разрешува д-р Андон Чибишев од должноста државен секретар во Министерството за здравство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5492/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1371.**

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН  
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**

1. Се разрешува Александар Коцарев од должноста државен секретар во Министерството за образование и наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5493/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1372.**

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН  
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД  
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

1. Се разрешува д-р Фејзула Шабани од должноста државен секретар во Министерството за труд и социјална политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5494/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1373.**

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН  
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА  
САМОУПРАВА**

1. Се разрешува Махир Зибири од должноста државен секретар во Министерството за локална самоуправа.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5495/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1374.**

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН  
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ  
И ВРСКИ**

1. Се разрешува Валентин Митровски од должноста државен секретар во Министерството за транспорт и врски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5496/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1375.**

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН**  
**СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА**  
**СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

1. Се разрешува д-р Никола Панов од должноста државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5497/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1376.**

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЕНЕРА-**  
**ЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА**  
**МАКЕДОНИЈА**

1. Се разрешува Ѓорѓи Котев од должноста Генерален секретар на Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5498/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1377.**

Врз основа на член 19 став 1 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК**  
**НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА**  
**НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Се разрешува Аљил Сулемани од должноста заменик на Генералниот секретар на Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5499/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1378.**

Врз основа на член 7 од Одлуката за основање Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/98, 45/98, 28/99, 61/99 и 30/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР**  
**НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ**  
**НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Се разрешува Никола Илиев од должноста директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5500/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1379.**

Врз основа на член 7 од Одлуката за основање Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98, 45/98, 28/99, 61/99 и 30/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА**  
**ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА**  
**НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија се именува Ацо Ѓурчески, досегашен државен советник во Министерството за одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5501/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1380.**

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО**  
**МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. За државен секретар во Министерството за внатрешни работи се именува Радивоја Јовановски, адвокат.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5502/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1381.**

Врз основа на член 9 став 4 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА**

1. За вршител на должноста директор на Царинската управа, орган во состав на Министерството за финансии се именува Ванчо Лазаров, вработен во Царинската управа.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5503/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1382.**

Врз основа на член 9 став 4 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА**

1. Се разрешува Драган Даравелски од должноста директор на Царинската управа, орган во состав на Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5504/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1383.**

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО  
ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ**

1. За директор на Бирото за јавна безбедност, орган во состав на Министерството за внатрешни работи се именува Бранко Бојчевски, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5505/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1384.**

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА БИРОТО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ**

1. За разрешува Горан Митевски од должноста директор на Бирото за јавна безбедност, орган во состав на Министерството за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5506/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1385.**

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА  
БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ**

1. За директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, се именува д-р Зоран Верушевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5507/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1386.**

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА УПРАВАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ**

1. Се разрешува Никола Спасески од должноста директор на Управата за безбедност и контраразузнавање орган во состав на Министерството за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5508/1  
4 ноември 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1387.**

Врз основа на член 30 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/96 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 октомври 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТОТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија не дава согласност на Одлуката за избор на директор на Советот на Јавната научна установа Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје бр. 04-1105/2 од 9 мај 2002 година, со која за директор на Институтот е избран д-р Михаил Гаревски, редовен професор во Институтот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2541/4  
8 октомври 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

**1388.**

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 23.10.2002 година, Комисијата издава

**РЕШЕНИЕ****ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На Скопје Север АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност-трета емисија на 29.724 обични акции во вредност од 1.519.788 ЕВРА или во денарска противвредност од 92.709.804 денари по средниот курс на НБРМ на денот на издавање на Решението.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање бр. 02-146 од 08.10.2002 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-1893/7 Комисија за хартии од вредност  
23 октомври 2002 година  
Скопје

**1389.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 23 октомври 2002 година, донесе

**ОДЛУКА**

1. Се укинува член 23 став 1 точка 2, член 32 став 1 точка 8, алинеја 2 во делот: „а акционерите физички лица не се осудувани за кривично дело против имотот или од областа на финансиското работење“, член 112

став 1 точка 2 и став 3 точка 2, член 138 став 1 точка 3 и став 2 точка 2, член 161 став 1 во делот: „во износ определен со Правилникот за утврдување на надоместоци за спроведување на супервизијата на осигурување на Министерството за финансии“ став 2 и 3, член 162 став 1 во делот: „согласно со Правилникот од ставот 1 на членот 161 од овој закон“ и член 220 во делот: „согласно со Правилникот за утврдување на надоместоци за спроведување на супервизијата на осигурување на Министерството за финансии“ од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Стамен Филипov од Скопје, со Решение У.бр. 100/2002 од 17 јули 2002 година, поведе постапка за оценување уставноста на членовите 23, 32, 112, 138, 161, 162 и 220, во оспорените делови, од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со одредбите од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 23 став 1 точка 2 од Законот за супервизија на осигурување, за член на орган на управување може да се именува лице кое ќе поднесе потврда за неосудуваност за кривично дело против имотот и кривично дело од областа на финансиското работење.

Со член 32 став 1 точка 8 алинеја 2 од Законот се уредува дека кон барањето за добивање на дозвола за вршење работи на осигурување се прикажува, меѓу другото, во однос на акционерите кои се иматели на квалификувани удели, доказ за акционерите/физички лица дека не се осудувани за кривично дело против имотот или од областа на финансиското работење.

Според член 112 став 1 точка 2 од Законот, услов за работа како овластен актуар е лицето да не е осудувано за кривично дело против имотот или кривично дело од областа на финансиското работење, а според став 3 точка 2 од овој член, министерот за финансии ќе донесе решение за одземање на доволата за работа како овластен актуар, доколку лицето било осудувано за кривично дело против имотот или од областа на финансиското работење.

Согласно член 138 став 1 точка 3 од Законот, за добивање на лиценца за осигурителен брокер лицето треба да не е осудувано за кривично дело против имотот или од областа на финансиското работење, а според став 2 точка 2 од овој член, министерот за финансии ќе донесе решение за одземање на лиценцата за осигурителен брокер доколку на лицето му е изречена осудителна пресуда за кривично дело против имотот или од областа на финансиското работење.

Според член 161 став 1 од Законот, за спроведување на супервизија друштвата за осигурување се должни на сметката на Буџетот на Република Македонија да уплатат годишен надоместок за спроведување на супервизијата, во износ определен со Правилникот за утврдување на надоместоци за спроведување на супервизијата на осигурување на Министерството за финансии. Според став 2 од овој член, ако друштвото за осигурување не го плати надоместокот во рокот предвиден со Правилникот од ставот 1 на овој член, судот со решение, ќе изврши присилна наплата на надоместокот од страна на друштвото за осигурување, а според ставот 3 од овој член на Законот, министерот за финансии го пропишува Правилникот за утврдување на надоместоци за спроведување на супервизијата на осигурување.

Со член 162 став 1 од Законот се уредува дека доколку на друштвото за осигурување му е одредена мерка на супервизија, согласно со одредбите од овој закон, друштвото за осигурување е должно да плати еднокра-

тен надоместок на сметката на Буџетот на Република Македонија за трошоците на постапката на супервизијата согласно со Правилникот од ставот 1 на членот 161 од овој закон.

Според член 220 од Законот, за донесување на решение за издавање на дозвола или согласност, барателите плаќаат надоместок за донесување на решение согласно со Правилникот за утврдување на надоместоци за спроведување на супервизијата на осигурување на Министерството за финансии.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, се едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија, а според член 9 став 2 од Уставот, граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Согласно член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука, а според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не била предвидена казна.

Според член 23 од Уставот, секој граѓанин има право да учествува во вршењето на јавни функции, според член 32 став 1 од Уставот, секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност, а според ставот 2 на овој член од Уставот, секому под еднакви услови, му е достапно секоје работно место.

Со член 54 став 1 од Уставот се уредува дека слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот.

Според член 98 став 1 од Уставот, судската власт ја вршат судовите, а според ставот 2 на овој член од Уставот, судовите се самостојни и независни и судат врз основа на Уставот и законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот.

Со Кривичниот законик се уредуваат прашањата што се однесуваат на правните последици од осудата, а со одлуката на Уставниот суд У.бр. 210/2001 од 6 февруари 2002 година, е укината одредбата на член 101 став 2 во делот: „и настапуваат по сила на законот со кој се предвидени“. Според член 106 став 5 од Кривичниот законик, никој нема право да бара од граѓаните да поднесуваат докази за својата осудуваност или неосудуваност.

Тргувајќи од содржината на наведените уставни и законски одредби, а имајќи ја предвид содржината на членовите 23, 32, 112 и 138 од Законот за супервизија на осигурувања, во оспорените делови, според мислењето на Судот, правните последици од осудата не можат да настапуваат автоматски по сила на закон, туку дека тоа може да се прави само со правосилна судска одлука, односно дека казнено-поправниот однос се исцрпува на релацијата на казнивото дело и судски изречена казна за неговиот старател и дека натамошни последици од неговото извршување односно од осудата за тоа дело, кои се состојат во ограничување на правата на граѓаните не се допуштени, освен ако тоа не е изрично утврдено со Уставот. Според одредбите во оспорените делови, правните последици од осудата настапуваат по сила на законот, а не како казна (забрана), што ја изрекува судот во рамките на видовите на казни, односно санкции. Понатаму, како услов за работа на овластен актуар се бара од лицето да не е осудувано за кривично дело против имотот или кривично дело од областа на финансиското работење, без притоа, на лицето да му е изречена мерка забрана за вршење на дејност, лицето не може да заснова работен однос, односно му се одзема дозволата за работа како овластен

актуар и од граѓаните се бара да поднесуваат докази за својата осудуваност или неосудуваност, Судот оцени дека одредбите на членовите 23, 32, 112 и 138 во оспорените делови од Законот за супервизија на осигурување не се во согласност со напред наведените одредби од Уставот.

6. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, се едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Со член 33 од Уставот се уредува дека секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон, а според член 68 став 1 алинеја 3 од Уставот, Собранието на Република Македонија ги утврдува јавните давачки.

Според член 91 алинеја 1 и 5 од Уставот, Владата на Република Македонија ја утврдува политиката на извршувањето на законите и донесува уредби и други прописи за извршување на законите, а според член 96 од Уставот, органите на државната управа работите од својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и за својата работа се одговорни на Владата.

Согласно член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа, министерот, меѓудругото, донесува правилници за извршување на законите кога за тоа е овластен со закон. Според член 56 став 1 од овој закон, со правилник се утврдуваат и разработуваат одделни одредби на законите и други прописи заради нивно извршување, а според член 64 став 1 од овој закон, со актите кои ги донесува министерот не може за граѓаните и другите правни лица да се утврдуваат права и обврски, ниту да се пропишува надлежност на други органи.

Тргувајќи од наведените одредби, а имајќи ја предвид содржината на членовите 161, 162 и 220 од Законот за супервизија на осигурување, во оспорените делови, според кои министерот за финансии се овластува со правилник да го утврдува годишниот надоместок за спроведување на супервизијата, трошоците на супервизијата, надоместокот за донесување на решение, како и рокот во кој друштвото за осигурување го плаќа годишниот надоместок за спроведување на супервизијата, според мислењето на Судот, таквото овластување нема уставна основа, дотолку повеќе што во Законот не се содржани никакви критериуми во однос на тие прашања. Освен тоа, ова овластување отстапува и од општиот принцип на поделбата на власта, не претставува извршување на одредби од закон, а во примената на таквиот пропис се дава можност од арбитрерност на извршната власт во однос на законодавната власт и можност од нееднаков третман кон друштвата за осигурување во спроведувањето на супервизијата, што ќе произлезат од правилникот за кој е овластен да го донесе министерот за финансии.

Врз основа на наведеното, Судот оцени дека одредбите на членовите 161, 162 и 220 од Законот, во оспорените делови, не се во согласност со напред наведените одредби од Уставот.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 100/2002  
23 октомври 2002 година на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
Скопје  
Претседател  
д-р Тодор Цунов, с.р.

**1390.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија, член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 30 октомври 2002 година, донесе

**О Д Л У К А**

1. Се укинува членот 289 став (3) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 50/2001, 6/2002 и 61/2002).

2. Се става вон сила Решението за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија што се донесени, односно преземени врз основа на членот од законот означени во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива поднесена од Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта Фершпед АД - Скопје, со решение У.бр. 141/2002 од 25 септември 2002 год., поведе постапка за оценување уставноста на членот 289 став (3) од Законот означен во точката 1 од оваа одлука затоа што се постави прашањето за неговата согласност со Уставот.

Со ова решение Судот истовремено изрече и времен мерка за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија што се донесени, односно преземени врз основа на членот од законот означени во точката 1 од оваа одлука.

5. Судот на седницата утврди дека со ставот (3) на членот 47 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2001), кој што се оспоруваше во иницијативата, фактички е извршена само парцијална измена во ставот (3) на членот 289 од изворниот текст на Законот, па по таа измена содржината на овој став од членот 289 во целина гласи: „Ако Централниот депозитар за хартии од вредност изрази сомневање дека некое лице е без основа запишано во книгата на акциите, може да го избрише од уписот само ако пред тоа го извести и му даде рок за приговор. Ако лицето во поставениот рок истакне приговор, бришењето се одлага до конечноста на одлуката.“

Со оглед на изнесеното, Судот при одлучувањето по оваа иницијатива постапката ја пренасочи на оценување на ставот (3) на членот 289 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, кој што согласно новиот Закон за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2002) ќе се применува заклучно до 31.XII.2002 година.

6. Според член 8 од Уставот, темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија, меѓу другото, се и принципот на владеењето на правото, принципот на поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, како и правната заштита на сопственоста.

Во членот 30 став 1 од Уставот, се гарантира правото на сопственост и правото на наследување, а според ставот 3 на овој член, никој не можат да му бидат одземени или ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон.

Во член 221 став 1 од Законот за трговските друштва, предвидено е дека акционерското друштво е друштво кое со статутот има определена и на еднакви делови (акции) поделена главница (основна главница) во која акционерите учествуваат со по една или повеќе акции и чии што обврски се обезбедени со ситот имот на друштвото. Во ставот 2 на истиот овој член, предвидено

но е дека акционерите имаат обврски на давање утврдени со статутот и не одговараат за обврските на акционерското друштво.

Во членот 225 од Законот е предвидено дека акциите се хартии од вредност, (став 1); дека тие се издаваат, пренесуваат и се водат како електронски запис во Централниот депозитар за хартии од вредност, согласно закон (став 2); дека правата и обврските од акциите настануваат од моментот на нивното запишување во Централниот депозитар за хартии од вредност (став 3) и дека акциите спрема акционерското друштво се неделиви (став 4).

Понатаму, во членовите од 229 до 233 од Законот, се утврдени видовите на акциите според правата содржани во акциите (обични и приоритетни), како и посебните права што на секој вид на акции ги имаат нивните сопственици (право на глас во собрание на друштвото, право на дивиденда, право на исплата на дел од остатокот од ликвидациската, односно стечајната маса на друштвото, право на сопствениците на приоритетните акции да назначуваат или предлагаат определен број на членови на органите на друштвото и др.).

Во ставот 1 на член 236 од Законот, е предвидено дека акцијата се издава и се води како електронски запис во Централниот депозитар за хартии од вредност, во кој запис се содржани податоците утврдени во ставот 2 на овој член.

Во членот 289 од Законот предвидено е дека акциите се запишуваат во книгата на акциите на акционерското друштво која се води во Централниот депозитар за хартии од вредност став (1); дека за акционер на друштвото се смета секое лице кое е запишано во книгата за акции која се води во Централниот депозитар за хартии од вредност став (2); и на крај во оспорениот став (3) е утврдено дека ако Централниот депозитар за хартии од вредност изрази сомневање дека некое лице е без основа запишано во книгата на акциите, може да го избрише од уписот само ако пред тоа го извести и му даде рок за приговор. Ако лицето во поставениот рок истакне приговор, бришењето се одлага до конечноста на одлуката.

Акциите, како хартии од вредност, се преносливи и тие според членот 290 од Законот, во вид на електронски запис се пренесуваат на начин утврден со овој и друг закон. Според ставот (2) од овој член преносот на акција на друго лице се запишува во акционерската книга која се води во Централниот депозитар за хартии од вредност. Акционерската книга, пак, според членот 237 од Законот се води нематеријализирано, на начин и под услови утврдени со закон.

Во однос на правната природа, Законот од хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2000, 103/2000, 34/2001, 4/2002 и 37/2002) акцијата ја дефинира како сопственичка хартија од вредност која претставува доказ за сопственост на идеален дел од основната главница на акционерското друштво (член 15 од овој закон).

Според член 17 од истиот овој закон, акцијата може да се стекне по повеќе основи и тоа со: уплата при првото издавање, купување, наследување, подарување, компензација, залог и други начини утврдени со закон.

Во ставот (2) на член 134 од Законот е пропишано дека сите акционерски друштва во Република Македонија, акционерските книги задолжително ги водат во Централниот депозитар, а според ставот (3), Централниот депозитар, како централна информациозна база, содржи електронски податоци за издадените хартии од вредност во која се запишани правата од хартии од вредност, сите иматели на тие права и правата што можат да ги имаат трети лица.

Според членот 137 од овој закон, правата на имателот од хартија од вредност настануваат со запишувањето на хартијата од вредност на сметка на сопственикот во Централниот депозитар и се пренесуваат со запишу-



вање на хартијата од вредност на сметка на новиот сопственик во Централниот депозитар, односно правата од хартијата од вредност се стекнуваат, ограничуваат или пренесуваат со соодветното запишување во Централниот депозитар, ако со закон поинаку не е определено.

Од наведените законски одредби произлегува дека домашното право акциите ги третира како хартии од вредност кои во материјално правна смисла се одреден дел од капиталот (основната главница) на акционерското друштво, а во формално правна смисла - исправа во вид на електронски запис, односно во нематеријализиран облик, со која се потврдува постоењето на влогот, но се содржани и определени права (имотни и управувачки) кои акционерот ги има спрема друштвото.

Од наведените законски одредби може да се заклучи и тоа дека акцијата е од сопственичка, стварно правна природа поради што и имотните права кои што произлегуваат од акцијата не се од облигационо правна природа, но овие права, како и управувачките, се остваруваат по основ на влогот во акционерското друштво.

При тоа, во односите на имателот на акциите (акционерот) спрема акционерското друштво и другите субјекти, уписот на лицето во книгата за акции, односно запишувањето во Централниот депозитар за хартии од вредност, и според Законот за трговските друштва и според Законот за хартии од вредност, има конститутивно дејство, бидејќи статусот на акционер, како сопственик на акции и сите права што произлегуваат од акциите се стекнуваат, односно настануваат со запишувањето во книгата на акциите, односно во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Имајќи го предвид ваквиот карактер и правната природа на акцијата, како и правното дејство на уписот во Централниот депозитар за хартии од вредност, Судот смета дека овластувањето на Централниот депозитар утврдено во оспорениот член од Законот за трговските друштва не само што не кореспондира со неговите основни функции и овластувања утврдени во Законот за хартии од вредност, но за ваквото овластување не постојат основни ниту во Уставот. Ова од причини што со ова овластување на Централниот депозитар всушност му се дава право тој, во прва и крајна инстанца и во постапка која не е јасно утврдена и дефинирана, фактички да одлучува, односно арбитража, за сопствено-правни односи кои се веќе воспоставени на легален, односно законски начин, а во тие рамки да може и лицето запишано во книгата на акции да го лиши од правото на сопственост на акциите и правата што произлегуваат од неа, без постоење на претходно утврден јавен интерес за тоа.

Од друга страна, бидејќи во конкретниот случај се работи за сопственичко право, согласно принципите на владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, секое сомневање во основаноста на уписот во книгата на акции според мислењето на Судот може да биде само повод за поведување спор пред надлежниот суд во врска со сопственоста на акциите на лицето кое е запишано во книгата на акциите, а не единствен и директен основ за негово бришење од книгата на акции од страна на Централниот депозитар на хартии од вредност.

Оттука, според Судот, Централниот депозитар евентуално би можел да го избрише лицето запишано во книгата на акциите само во случај ако на тоа се согласило самото лице, односно ако самото лице даде писмена изјава за бришење, бидејќи правото на сопственост на акциите подразбира секој нивен сопственик слободно да располага со нив, а во таа смисла и да се откажува од акциите на овој начин.

Поради наведените причини, Судот оцени дека оспорената одредба на членот 289 став (3) од Законот за трговските друштва не е во согласност со членот 8 алинеите 3, 4 и 6 и членот 30 од Уставот, поради што и одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Со оглед на конечноста и извршноста на оваа одлука, Судот го стави вон сила и решението означено во точката 2 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 141/2002

30 октомври 2002 година на Уставниот суд на Република Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

**1391.**

Врз основа на членовите 1, 4 и 12 од Законот за републичките награди ("Службен весник на СРМ" бр. 40/87 и 36/89 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 82/99), Одборот за доделување на наградата "11 Октомври", на седницата одржана на 26 септември 2002 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА "11 ОКТОМВРИ" ЗА 2002 ГОДИНА ЗА ДОЛГОГОДИШНИ ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ВО КУЛТУРАТА, УМЕТНОСТА, НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ОДИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. За долгогодишни особено значајни остварувања во областа на културата и уметноста, наградата се доделува на:

1. академик Анте Поповски, поет,
2. Снежана Стамеска - актер и
3. Славица Петровска-Галиќ, солист.

II. За долгогодишни особено значајни остварувања во областа на науката и образованието наградата се доделува на:

1. академик Никола Кљусев, економист.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-3917/2

1 ноември 2002 година проф. д-р **Трајан Гоцевски**, с.р.  
Скопје

Претседател на одборот,

### Огласен дел

#### СУДСКИ ОГЛАСИ

##### ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Основниот суд Скопје I - Скопје, преку судијата Лилјана Кацарска по правната работа на предлагачите Гурчинов Александар и Милан од Скопје против противникот Лидија Петрова која е со непозната адреса на живеење за физичка делба на КП бр. 11838 и постави привремен застапник адвокат Љубица Спасовска.

Привремениот застапник во оваа постапка ги има сите права и должности на законски застапник кои ги врши се додека противникот или нејзин полномошник не се појави во судот.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, ВПП бр. 52/02.

(29481)

Пред овој суд се води постапка за оспорување на татковство по тужбата на тужителите Шерифи Бурша застапувана од нејзината мајка Шерифи Мерсија и Шерифи Мерсија, двете од Скопје, против тужениот Ахмети Флорент, со привремен престој во Белгија, со непозната адреса на живеење. Вредноста на спорот е неодредена.

Со решение од 28.08.2002 година за привремен старател на тужениот е поставена адвокатката Фани Михајловска од Скопје, која ќе ги штити интересите на тужениот сè до неговото јавување пред овој суд, односно до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XV. П. бр. 1856/2002. (28561)

#### ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје е поднесена тужба на тужителот Таџедин Ариф од Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 25/3-20, против тужените Осман Зибири од Скопје, сега со непозната адреса на живеење и Република Македонија-Министерство за внатрешни работи за надомест на штета.

Бидејќи тужениот Осман Зибири е со непозната адреса на живеење од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје, бр. 3020-506 од 01.10.2002 година, му е поставен посебен старател адвокат Роберто Костадиновски, ул. "Пајко Маало" бб, кој ќе ги штити неговите интереси во постапката за надомест на штета.

Со оглед на ова потребно е во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот Осман Зибири да се јави во судот како тужен во постапката, во спротивно неговите интереси ќе ги застапува адвокат Роберто Костадиновски.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII П. бр. 749/02. (29421)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Тетово се води тужба од тужителката Хирмете Неџмедиџи од с. Селце, против Серан Неџмедиџи од с. Селце, со непозната адреса на живеење, за развод на брак.

Се повикува тужениот Серан Неџмедиџи од с. Селце, сега со непозната адреса, во рок од 30 дена да се јави во Основниот суд во Тетово, по предметот за развод на брак, поднесен од тужителката Хирмете Неџмедиџи од с. Селце.

Доколку во овој рок тужениот не се јави и не одреди свој полномошник, судот ќе постави времен старател, кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 908/02. (29342)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Абдули Немим од с. Чегране, против тужената Харасим Христине Барбара од Полска, со непозната адреса.

Судот, на тужената и одреди привремен застапник Таип Елези, адвокат од Гостивар, кој ќе ја застапува тужената. Расправата е закажана за 22.11.2002 година во 12,00 часот, сала бр. 6 по П. бр. 822/2002.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 822/2002. (28592)

#### ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово е поведена парична постапка по тужба на тужителот Хајрула Бислими од Куманово, ул. "Киро Фетак" бр. 15, застапуван од полномошник адвокат Авни Куртиши од Куманово против тужената Миреси Бислими со непозната адреса, за развод на брак, вредност на спорот 60.000 денари.

Со оглед дека тужената е со непозната адреса судот по службена должност, а согласно одредбите на ЗПП, за привремен застапник до правосилно окончување на постапката на тужената и го поставува адвокат Неџат Мемети од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, 10. П. бр. 1718/02. (29471)

#### ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ

Пред Основниот суд во Радовиш се води постапка за расправање на оставината на покојниот Бојаџиев Мите Саво, бивш од Радовиш, на барање на законскиот наследник Бојаџиев Саво Митко од Радовиш.

Бидејќи, законската наследничка Трајанова Сузана е со непозната адреса и нема свој полномошник, се повикува да се јави во Основниот суд во Радовиш, во рок од 30 дена сметано од објавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да одреди свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок на истата ќе и биде поставен привремен застапник, кој ќе ги застапува нејзините интереси сè до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Радовиш, О. бр. 69/2002. (28590)

Пред Основниот суд во Радовиш се води постапка за расправање на оставината на покојниот Бојаџиев Мите Саво, бивш од Радовиш, на барање на законскиот наследник Бојаџиев Саво Митко од Радовиш.

Бидејќи, законската наследничка Наунова Сузана е со непозната адреса и нема свој полномошник, се повикува да се јави во Основниот суд во Радовиш, во рок од 30 дена сметано од објавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да одреди свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок на истата ќе и биде поставен привремен застапник, кој ќе ги застапува нејзините интереси сè до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Радовиш, О. бр. 69/2002. (28591)

#### ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Основниот суд во Струмица за привремен застапник на тужената Трајанка Атанасова од с. Ново Село, Струмица, сега на привремена работа во Германија со непозната адреса на живеење, по предметот П. бр. 899/02 година, заведен по тужбата на тужителот Борис Атанасов од с. Ново Село, за развод на брак, ја назначува Лорета Абрашева, стручен соработник во Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник на тужената ќе ги застапува нејзините интереси согласно член 79 од ЗПП со сите права по Законот се до појавување на тужената или нејзин полномошник пред овој суд.

Се повикува тужената Трајанка да се јави пред овој суд во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот или да испрати свој полномошник.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 899/02. (29142)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за регресен долг по тужбата на тужителот АДОР "Кјуби Македонија" Скопје, Филијала Тетово, против тужениот Сеадини Муарем од с. Синичане, тетовско. Вредноста на спорот е 55.000,00 денари.

Се повикува тужениот Сеадини Муарем, кој се наоѓа во странство со непозната адреса, да се јави во судот, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави точна адреса или да овласти полномошник во постапката. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе му постави привремен старател, кој ќе го застапува во постапката до нејзиното правосилно окончување.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 243/2002. (28594)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за поништување на договор за поклон по тужбата на тужителот Андреа Димовски од с. Теарце, против тужениот Атанас Димовски од с. Теарце, сега со непозната адреса во Детроит, САД.

Се повикува тужениот Атанас Димовски, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се јави во Основниот суд во Тетово или да овласти свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му постави привремен старател, кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 599/2002.  
(28595)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Рецепи Сузана од с. Д. Лешница, против тужениот Рецепи Цемил од с. Желино, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Рецепи Цемил, во рок од 30 дена, да се јави во Основниот суд во Тетово. Доколку во овој рок не се јави тужениот и не одреди полномошник, судот ќе му постави привремен старател, кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 898/2002.  
(28596)

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4589/2002, во регистарската влошка бр. 02016692?-4-01-000, го запиша во трговскиот регистар разрешувањето и именување на членови на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за внатрешен и надворешен промет МАШИНОПРОМЕТ, Скопје, ул. „Прашка“ бр. 23, Скопје.

Со одлука бр. 02-1884/9 од 30.08.2002 година се разрешуваат членовите на Надзорниот одбор Димитровски Ванчо и Видинова Вера.

Со одлука бр. 02-1884/10 од 30.08.2002 година се именуваат членовите на Надзорниот одбор Горгиевски Лазо и Николајевик Лилјана.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4589/2002.  
(27645)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4027/2002 од 17.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02029358?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за трговија, угостителство, туризам и деловни услуги СИН-АГ Сојуз на Синдикатите на Македонија ДООЕЛ ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2-а, Скопје.

Се брише досегашниот управител Драге Стојковски, а се запишува новиот управител Вангелко Валканов.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4027/2002.  
(22522)

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води пред судот на ден 16.10.2002 година, изврши упис на здружението под I. Рег. Зг. бр. 79/02.

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на здружението на граѓани под името: Женски фудбалски клуб "Шкипоњат" од Скопје со седиште во Скопје на ул. Алија Авдовиќ" бб нас. Сингелиќ со организирање и делување на здружението на подрачјето на градот Скопје и Република Македонија.

Основните цели и задачи на здружението на граѓани Женски фудбалски клуб "Шкипоњат" Скопје: во своето работење клубот да дејствува со своето членство на подигање и развивање на спортското воспитување кај женската младина по пат на разни спортски активности: да се развива спортскиот дух кај членството, да обезбедува развивање и омасовување на фудбалскиот спорт на женската младина на територијата на населените места Гази Баба, да организира и спроведува спортски натпревари.

Со денот на запишувањето на здружението Женски фудбалски клуб "Шкипоњат" - Скопје се стекнува со својството на правно лице и отпочнува со работа и дејствување од 16.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.  
(29454)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение ИИИ Рег. Зг. бр. 81/02 од 01.11.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Аматерскиот театар "Фадилони"-со седиште во Скопје на ул. "Виничка" бр. 14.

Основни цели и задачи на здружението се: подигнување на театарската култура кај ромската популација која далеку заостанува во тоа што се нарекува општествена надградба во споредба со другите националности; реализирање на театарски проекти од ромски, домашни и странски автори на ромски јазик а со задача да се оформи критична маса на ромска и неромска публика која ќе ги следи претставите и со својата критика позитивно ќе влијаеи овој театар да се стреми да постигне повисоки уметнички вредности: основен правец на овој театар ќе биде негување на психофизички театар инаку познат и како ритуален или алтернативен театар од основоположниците Брехт и Гротовски но при тоа незапоставувајќи ги и другите жанрови.

Со денот на запишувањето во регистарот на здружението на граѓани и фондации Аматерски театар "Фадилони" се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.  
(29532)

Основниот суд во Штип, со решението Згф.бр.23/02 од 24.05.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип, под реден бр. 23 за 2002 година се запишува Македонско-хрватско здружение "Разгранок"-Штип.

Здружението е основано поради постапување на организирана основа, проучување и развивање на македонско-хрватските односи, врските помеѓу македонскиот и хрватскиот народ, организирање на приредби, настапи, средби и други манифестации за претставување на културните и уметничките вредности на научно-творештво, воспоставување на соработка од областа на стопанските, спортските и други постигнувања на Македонија во Хрватска и обратно, продлабочување и воспоставување на нови културни, општествени и други врски помеѓу двата народа.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Христијан Карпош" бб во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип и територијата на РМ.

Од Основниот суд во Штип.  
(29108)

Основниот суд во Штип, со решението Згф. бр. 42/02 од 09.10.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип под реден бр.42 за 2002 година се запишува Боречки клуб "Ветеран"- Карбинци.

Седиштето на здружението се наоѓа во Карбинци, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип, Карбинци и територијата на РМ.

Здружението е основано поради развој и унапредување на боречкиот спорт во Р. Македонија, омасовување на боречкиот спорт преку зголемување и проширување на борецки секции во пионерска и младинска конкуренција, учество во реализација на програмата на државната репрезентација во борење и учество и реализација на меѓународни спортски натпревари во борење.

Од Основниот суд во Штип. (29110)

Основниот суд во Штип со решението Згф.бр. 29/02 од 16.07.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип под реден бр.29 за 2002 година се запишува Ракометен клуб Жени "Црешово топче"- Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул."Ленинов плоштад" бр. 1 во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Пробиштип и територијата на РМ.

Здружението е основано поради омасовување и развивање на ракометот во Пробиштип и РМ, обучување и едукација на нови млади ракометарки, обезбедување на услови за масовно опфаќање на децата, училишната младина и граѓаните за помасовно бавење со ракометниот спорт во Пробиштип, организирање на турнири од државен и меѓународен карактер.

Од Основниот суд во Штип. (29111)

Основниот суд во Штип со решението Згф. бр. 43/02 од 20.09.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип под реден бр. 43 за 2002 година се запишува Здружение за целосен развој и еманципација на Турците од источниот дел на РМ"ЕМ"- Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул."Сремски фронт" бр. 6/6 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип и територијата на РМ.

Здружението е основано поради овозможување развој и унапредување на одредени дејности со цел за поголем развој на руралните подрачја во источниот дел на РМ каде живеат претежно Турци, организирање, кординирање и стратешко планирање на работата заради полесно остварување на одредени дејности на Турците и другите граѓани на РМ, со цел за нивен развој и просперитет, советување и едукација на населението од областа на земјоделското производство, развој на руралните подрачја, враќање на луѓето во напуштениите подрачја, заложба за едукација на Турците и другите граѓани кои живеат во руралните подрачја, подигање на нивното образование и свеста, подобрување на материјалната, здравствената и социјалната положба на Турците.

Од Основниот суд во Штип. (29112)

Основниот суд во Штип со решението Згф. бр. 28/02 од 16.07.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип под реден бр. 28 за 2002 година се запишува Ракометен клуб Мажи "Црешово топче"- Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул."Ленинов плоштад" бр. 1 во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Пробиштип и територијата на РМ.

Здружението е основано поради омасовување и развивање на ракометот во Пробиштип и РМ, обучување и едукација на нови млади ракометари, обезбедување на услови за масовно опфаќање на децата, училишната младина и граѓаните за помасовно бавење со ракометниот спорт.

Од Основниот суд во Штип. (29113)

Основниот суд во Штип со решението Згф. бр. 31/02 од 16.07.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип под реден бр.31, за 2002 година се запишува Фудбалски клуб "Црешово топче"- Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул."Ленинов плоштад" бр.1 во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Пробиштип

Здружението е основано поради омасовување и развој на фудбалот во општина Пробиштип и РМ, обучување и едукација на нови и млади перспективни фудбалери, организирање на турнири, на првенствени натпревари и одигрување на пријателски натпревари како домаќини или гости и воопшто активирање на млади луѓе во клубот како фудбалери.

Од Основниот суд во Штип. (29114)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1384 се запишува здружението на граѓани: Здружение на жени "Божилак", со скратено име Божилак, со седиште во Скопје - с. Бардовци бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на меѓусебна соработка и застапување на заеднички интереси во заштитата на правата и статусните интереси и стандарди за жената, како и остварување соработка со други асоцијации на жените од земјата и светот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 26.09.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (29115)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1383 се запишува здружението на граѓани: Центар за меѓународна конкурентност и антикорупција, со скратено име ЦМКА, со седиште во Скопје на ул. "Илинденска" бр. 80.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на иницирање и организирање на континуирана едукација со висок квалитет во сите значајни области, како и јакнење на професионалноста и деловниот морал во РМ.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.09.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29117)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1386 се запишува здружението на граѓани: Кошаркарски клуб ФАВОРИТИ, со скратено име КК ФАВОРИТИ, со седиште во Скопје на ул. "Букурешка" бр. 12/17.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развој на кошарката, надградување и усовршување на млади кадри.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 27.09.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29118)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1392 се запишува здружението на граѓани:"СОЖИВОТ 2002", со седиште во Скопје на ул. "Банско" бр. 42.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на промоција на Европските интегративни процеси како начин за надминување на манифестациите на етноцентризмот и национализмот, како и елиминирање на формите на неголеранција и конфликтни состојби по етничка основа во земјата.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 03.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29119)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1395 се запишува здружението на граѓани: Карате клуб "Форца"(СИЛА), со седиште во Скопје на ОУ "Никола Вапцаров".

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поттикнување, омасовување, развој и унапредување на карате спортот, учество на државни и меѓународни натпревари.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 04.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29120)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1387 се запишува здружението на граѓани: Национална асоцијација за оружје, со седиште во Скопје на ул. "Разловечко востание" бр. 18/38.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на намалување на смртноста, повредите, насилството и криминалот како резултат на криминалната, неодговорна и несвесна употреба на оружје од страна на граѓаните кои ги поседуваат.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 27.09.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29122)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1393 се запишува здружението на граѓани: Кик бокс клуб "Про-Кик", со седиште во Скопје на ул. "Партизански одреди" бр. 18-1/2.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување на кик боксинг спортот преку формите семи контакт, лајт контакт, фул контакт, лоу кик, таи кик бокс.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 03.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29123)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1393 се запишува здружението на граѓани: Културно едукативен центар за деца и младинци "СЦЕНА", со седиште во Скопје на ул. "Водњанска" бр. 60.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на едукација на млади и создавање на здрави личности преку разни игри и вежби и развивање на имажинацијата кај децата.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 01.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29124)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1399 се запишува здружението на граѓани: "Иницијативна група Алпбах", со скратено име "ИГ Алпбах", со седиште во Скопје на ул. "Даме Груев" бр. 5/3-1.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поттикнување на младинска соработка помеѓу младите луѓе од нашата земја и младинците од земјите од Европската Унија, промовирање на идеите за

унапредување на општеството, развојот на демократијата како и соработка помеѓу граѓаните на РМ со граѓаните на соседните земји и земјите на Европската Унија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 15.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29125)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1398 се запишува здружението на граѓани: ВИТА ДИЕТ КЛУБ-Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Драгиша Мишовиќ" бр. 12/25.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирање семинари и советувања за важноста и физичкиот изглед на човекот како пресуден фактор за одржување на здрава психофизичка и општа здравствена состојба.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 15.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29126)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1400 се запишува здружението на граѓани: Центар за застапување и промовирање на мирот, ненасилството и човековите права "ОТВОРЕНИ ОЧИ", со скратено име Центар ОТВОРЕНИ ОЧИ, со седиште во Скопје на ул. "Елисије Поповски Марко" бр. 4 зграда 1, локал 5.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на залагање за постигнување на мир и мировна состојба со промовирање на насилството како начин на живеење, притоа применувајќи ги човековите права загарантирани во националните, регионалните и меѓународните акти.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 15.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29127)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1391 се запишува здружението на граѓани: Здружение на фармаколози на Македонија, со седиште во Скопје на ул. "50 Дивизија" бб Институт за претклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија, Медицински факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј".

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развивање соработка помеѓу членовите, стручно и научно усовршување на фармаколозите, запознавање на јавноста со постигнувањата, како и соработка со други струкови организации од здравствената дејност.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 14.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29128)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1397 се запишува здружението на граѓани: Центар за поддршка на млади уметници, со седиште во Скопје на ул. "Елисије Поповски" бр. 10, локал 7.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на презентација и афирмација на млади таленти, организирање на ликовни изложби на млади уметници како и театарски претстави на аматерски друштва.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 15.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29129)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1390 се запишува здружението на граѓани: Здружение за независно новинарство-ИНФО-МРЕЖА, со седиште во Скопје на ул. "Илинден" бб, блок 12.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување, поттикнување, развивање и реализација на независни новинарски проекти од различни сфери на интерес и продукција на новинарски материјал и нивно емитување и пренесување пред медиумските средства.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 02.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29130)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1389 се запишува здружението на граѓани: Мултикултурна асоцијација на телевизиски и филмски документаристи, со скратено име Асоцијација на документаристи, со седиште во Скопје на ул. "Гоце Делчев" бб (во просториите на МРТВ-Документарна програма).

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развој, ширење и унапредување на меѓуетничката доверба, градејќи мостови преку своите дела за зближување меѓу народите, нациите и националностите, реализирајќи мултиетнички, мултикултурни проекти од областа на филмот, телевизијата, продукцијата.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 02.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29131)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1377 се запишува здружението на граѓани: "Асоцијација на жени претприемачи" со седиште во Скопје на ул. "Луј Пастер" бр. 5/2.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на промовирање на женското претприемништво и напредокот на жената во деловните активности.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 17.09.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29132)

Во регистарот на странски организации под Рег. бр. 124 се запишува подружница во РМ на странската организација Асоцијација "ГОАЛ", со седиште во Даблин-Северна Ирска.

Седиштето на подружницата на странската организација Асоцијација ГОАЛ-Северна Ирска, во Република Македонија е во Скопје на ул. "Милан Марковиќ" бр. 53.

Работата и активностите на подружницата на странската организација Асоцијација ГОАЛ-Северна Ирска во РМ ќе се однесуваат на развој на делови на, Република Македонија, по пат на реконструкција и рехабилитација на објекти, оштетени од војна, куќи, училишта и здравствено-медицински центри.

Подружницата на странската организација "Отворени забавни фудбалски школи", стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 30.09.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29133)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1394 се запишува здружението на граѓани: Кошаркарски клуб "ВАРДАР-ЛИНЕА", со скратено име КК "ВАРДАР-ЛИНЕА", со седиште во Скопје на ул. "Митрополит Теодосиј Гологанов" бр. 90-4/3.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на создавање услови за подигнување на квалитетот на кошаркарскиот клуб во европски и светски размери, негување спортски односи со други здруженија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 03.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29134)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Крушево под реден број Рег. згф. бр. 5/02 за 2002 година од 25.10.2002 година се запишува здружение на граѓани под име ФЕДЕРАЦИЈА ЗА БИЈАТЛОН НА Република Македонија.

Здружението е со седиште во Крушево, ул. "Маршал Тито" бб.

Здружението е со својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот 25.10.2002 година.

Од Основниот суд во Крушево. (29137)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. згф. бр. 34/02 од 21.10.2002 година се запишува здружението на граѓани под име: Здружение за наука, култура и уметност "Св. Климент Охридски" - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: да планира заедничка работа на научниот и друг кадар, ангажирајќи го во научно истражувачката дејност преку учество во научноистражувачки проекти, научни уметнички собири, издавање на научни трудови и уметнички дела, симпозиуми, уметнички колонии и експертиза во сите сфери на науката, културата и уметноста; да негува и развива научен, уметнички и критички приод, преку предавања, уметнички манифестации и научни расправи. Преку организирани предавања, јавни одборни проекти, публикации и слично, критички да ја оценува состојбата во поедини научни - теоретски дисциплини: да работи на научно стручно и едукативно подигнување на своето членство и истражување во историското минато до денес: да го информира своето членство за современите достигнувања во науката, културата и уметноста; да влијае на различните форми во организирањето на перманентното усовршување на своето членство, да соработува со научни институции, академии и други културни, научнообразовни и други организации и асоцијации од ист или сличен карактер во Републиката и странство; самостојно да ги следи и во соработка со други научни институции и здруженија, изучува, третира и решава или пак да предлага решенија за разрешување на проблемите од областа на науката, културата и уметноста, да покренува иницијативи за нормално регулирање на други прашања преку закони и други прописи во областа на науката, културата и уметноста; да се здружува со соодветни организации и асоцијации за организирање на акции за прашања од интерес за своето членство; да ги штити правата и интересите на своите членови.

Седиштето на здружението е во Охрид, ул. "Димитар Влахов" бб каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Јорданоски Момчула од Охрид, ул. "Марко Нестороски" бр. 210.

Од Основниот суд во Охрид. (29138)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 27 за 2002 година се запишува здружението на занаетчии АЛЕКСАНДАР-СОФИЈА-Пехчево кое е основано заради развој на занаетчиството во Пехчево и Малешевијата преку: изработка на дрвени, драксани, ма-

сивни елементи од сите големини и облици, изработени од локалните врсти на дрвна маса збогатени со резба, метални апликации од сребро, бакар и месинг автентични на македонското културно и историско наследство.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Пехчево, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Истра" бр. 9, во Пехчево.

Од Основниот суд во Берово. (29140)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф бр. 35/02 од 28.10.2002 година, изврши упис на основањето на здружението на граѓани: Хуманитарно здружение на Ромите "Тернипе" од Прилеп.

Основни цели и задачи на здружението се: самофинансирање, придонес во намалувањето на негативните последици од социјалната и економската криза, заштита и унапредување на мирот, преку континуирано настојување за подобрување на нивото на меѓуетничката состојба и дијалог, помош на социјално загрозените лица, заштита на животната средина, развој на граѓанското општество, јавната свест и јавната политика.

Седиштето на здружението е во Прилеп на ул. "Горѓи Абациев" бр. 50.

Здружението се организира и делува на подрачјето на ромската населба "Тризла-2" во Прилеп и Република Македонија.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е неговиот претседател и воедно претседател на Извршниот одбор на истото Исмаил Исмаилоски од Прилеп, со живеалиште на ул. "Горѓи Абациев" бр. 50 во Прилеп, со ЕМБГ 1512934440018, негов заменик Рамиз Бајрамоски од Прилеп, со живеалиште на ул. "Беровска" бр. 8 во Прилеп, со ЕМБГ 050293244-0046, а негов заменик е секретарот на здружението Жарко Гиновски од Прилеп, со живеалиште на ул. "Круме Јаскоски" бр. 31 во Прилеп, со ЕМБГ 2403965440008.

Од Основниот суд во Прилеп. (29141)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 33/02 се запишува здружението на граѓани под име: Младинска фудбалска школа "Армандо" од Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: развивање и организирање фудбалска дејност со млади категории на подрачјето на општината и Републиката, дејствување на планот на омасовување и подигнување на квалитетот на фудбалскиот спорт, развивање на спортскиот морал меѓу своите членови, соработка со спортски и други организации, изнаоѓање и усовршување на методите во стручното работење користејќи стручна литература која е достапна во земјава и светот, организирање фудбалски приредби и други фудбалски манифестации (натпревари, турнири, школи и слично), да и предлага на локалната самоуправа, Агенцијата за млади и спорт, општествените организации, спортски организации и асоцијации, приватни организации и бизнисмени, мерки за унапредување и материјално обезбедување на фудбалската дејност посебно со младите категории, учество во работата на фудбалскиот сојуз Охрид и фудбалскиот сојуз на спортови Охрид и со нив остварува тесна соработка.

Седиштето на здружението е во Охрид, ул. "Ариф Мустафа" бр. 63 каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Агрон Мерко ул. "Ариф Мустафа" бр. 63.

Од Основниот суд во Охрид. (29139)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации во Основниот суд во Крива Паланка се запишува здружението под името: Здружение на шумарски инженери и техничари од Крива Паланка, под Рег. бр. 5/01 година.

Цели на здружението се: заштита на постојниот шумски фонд на подрачјето на општините Крива Паланка и Ранковци, заштита на ретките видови дрвја и шума, заштита од секаков вид фитопаталозки заболувања и ентомолошки штетници, заштита од пожари и други мерки поврзани со заштитата на постојаниот шумски фонд и негово зголемување.

Седиштето на здружението е во Крива Паланка на ул. "М. Тито".

Овластено лице за застапување на здружението е Аница Стојчевска од Крива Паланка ул. "Партизанска" бр. 69.

Од Основниот суд во Крива Паланка. (29347)

Основниот суд Скопје II-Скопје со решение III Рег. Зг. бр.72/02 од 01.11.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Кошаркарскиот клуб "ВЕБО" Скопје, со седиште во Скопје на бул. "АВНОЈ" бр. 104/4-11, Скопје.

Основни цели и задачи на клубот се: унапредување на кошаркарскиот спорт во земјата; поттикнување и развој на кошарката; координирање и усовршување на програмските активности во областа на кошарката; утврдување на основни начела и систем на кошаркарски натпревари; поттикнување и настапување на кошаркарите на домашни, меѓународни манифестации и натпревари, создавање на кадровски, материјални и други услови за развој на стручна - истражувачка, издавачка и пропагандна дејност на полето на кошарката, учество во подготвување на кошаркарски репрезентации; утврдување на награди и признанија и други видови стимулирања; соработка со надлежниот Спортски сојуз на Македонија, Македонскиот олимписки комитет, Агенцијата за млади и спорт, Сојузот на спортови на Скопје и на РМ и други спортски организации.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации, Кошаркарскиот клуб "ВЕБО" Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29660)

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр.189/02 од 21.10.2002 година, отвори стечајна постапка спрема должникот Трговец поединец за вршење трговска дејност Ленка Киро Дамеска "Лоло" Прилеп, Т.П., со седиште на ул. "Пере Темелкоски" бр. 39-Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 01013877?-6-01-000 со решение Т. рег. бр. 1447/2001 на Основен суд Битола, со предмет на работење трговија на мало со облека, со жиро сметка бр. 5000000003207-09 во Стопанска банка-Битола.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува бидејќи должникот должи само према себеси.

Од Основниот суд во Прилеп. (29143)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 91/02 од 25.10.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот "ВЕЛИ КОМПАНИ" експорт-импорт Претпријатие за производство, промет и услуги ЦО од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (29144)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 102/02 од 25.10.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Автотакси

ТП "АУРОРА" Трговец поединец Љуан Назми Сулеј-мани од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (29145)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 104/02 од 25.10.2002 година отворена е стечајна постапка над должникот Колонијал "ВИСАР" ТП Дашмире Неим Зенки од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (29146)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 105/02 од 25.10.2002 година отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги "ВР-ЛЕКИ" ДОО увоз-извоз од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (29147)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 117/02 од 21.10.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "СТО-ЛЕ", п.о. увоз-извоз Општина Босилово, со жиро сметка бр. 41300-601-39495 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје ПЕ во Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (29148)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 107/02 од 21.10.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ "Слога маало" Трајчо Стојанов и др. ЈТД с. Сушица, со жиро сметка бр. 41300-601-53729 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (29149)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 311/02 од 29. 10. 2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговија на мало "ДРАГИ" Љупка Васил Ковачевиќ, ТП Скопје со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 68, со жиро сметка 40100-603-29803 и регистарска влошка 02015160?-601-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговија на мало "ДРАГИ" Љупка Васил Ковачевиќ, ТП од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје. (28613)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 377/02 од 29.10.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "АНФАН" Марјан и други ДОО увоз-извоз, Скопје со седиште на ул. "Финска" бб, со жиро сметка 40110-601-276608 и регистарска влошка 02005-593?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "АНФАН" Марјан и други ДОО увоз-извоз од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I-Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје. (28922)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 472/02 од 23.10.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот ТП "МИЛКО"-Такси превоз Милко Душан Пејчев, Скопје, со седиште на ул. "Виа Егнатија" бр. 21/2-7, Скопје, со жиро с-ка број 200000092809010 при Стопанска банка, АД, Скопје, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот ТП "МИЛКО"- Такси превоз Милко Душан Пејчев од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (28808)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение IV Ст. бр. 376/02 од 25.10.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало и услуги "БУБЕ-92" Слаѓан ДООЕЛ увоз-извоз со седиште на ул. "Локов" бр.9-а со жиро сметка 40100-601-434196 и регистарска влошка 02019722?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало и услуги "БУБЕ-92" Слаѓан ДООЕЛ увоз се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје. (28861)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение IV Ст. бр. 334/02 од 25.10.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво и транспорт "САРА ТРАДЕ" Мехдија ДООЕЛ со седиште на ул. "Гоце Стојчевски" бр. 1/2/9 со жиро сметка 300000000444781 и регистарска влошка 02008815?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво и транспорт "САРА ТРАДЕ" Мехдија ДООЕЛ се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (28862)



Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 129/00 од 25.10.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "АНИТЕКС" ДОО извоз-увоз, со седиште на ул."Жорж Бизе" бр.2-а со жиро сметка 40100-601-38498 и регистарска влошка 1-4723-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "АНИТЕКС" ДОО извоз-увоз, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (28985)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 274/02 од 29.10.2002 година, над должникот Друштво Светлана Станиќ "ПЕЕЦАТО" ДООЕЛ Битола, на ул. "Т. Даскалот" бр. 30/15, Трег. бр. 01005738?-8-03-000 и жиро сметка бр. 500-000000-2765-74, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (29343)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 86/2002 од 24.10.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија Марјан увоз-извоз ДООЕЛ од с. Моноспитово, општина Муртино, со жиро сметка бр. 41300-601-42861 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ во Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (29344)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 68/02 од 28.10.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, трговија и услуги "Ата-шпед" увоз-извоз ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-38498 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", - преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (29345)

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 54/02 година, над Продавница со колонијал "Агроимпекс-3" ТП Станковска Миодрог Оливера од Тетово, ул. "Маршал Тито" бр. 1 со жиро сметка 41500-601-68060 и регистарска влошка 02002799-6-01-000 отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (29346)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 224/02 од 25.09.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, промет и интелектуални услуги "КОМЕТА" експорт- импорт Скопје, со седиште на ул. "Ордан Поп Орданов" со жиро сметка 40110-601-263655 и регистарска влошка 1-47936-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, промет и интелектуални услуги "КОМЕТА" експорт- импорт, Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29337)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 294/02 од 25.10.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво, трговија и услуги "КВАЛИТЕТ ГРАДБА ТРИ БРАТА" ДООЕЛ експорт- импорт Скопје со седиште на ул. "Илинденска" бр. 19, с. Кадино Село, со жиро сметка 280-000 000 0076-32 и регистарска влошка 02042370?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво, трговија и услуги "КВАЛИТЕТ ГРАДБА ТРИ БРАТА" ДООЕЛ експорт- импорт Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29418)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 328/02 од 25.10.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "ДИСС" Дејан ДООЕЛ увоз- извоз, Скопје со седиште на бул."Јане Сандански" бр. 64-1-22, со жиро сметка 300000000840250 и регистарска влошка 02020967?-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "ДИСС" Дејан ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29417)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 290/02 од 25.10.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за превоз и трговија "МЕХО ТРАНС" Скопје со седиште во с. Батинци-Студеничани Скопје, со жиро сметка 40-100-601-299674 и регистарска влошка 02022770?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за превоз и трговија "МЕХО ТРАНС" Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29416)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 312/02 од 25.10.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за трговија, производство и услуги "ДЕН-

ГО" Зоран ДООЕЛ увоз- извоз Скопје, со седиште на ул. "Тодор Чангов" бр. 56 со жиро сметка 40100-601-236717 и регистарска влошка 02009904?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за трговија, производство и услуги "ДЕН- ГО" Зоран ДООЕЛ увоз- извоз Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29382)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 257/02 од 24.10.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало "СЕРВИС ИМПОРТ Н" ДООЕЛ експорт- импорт Скопје со седиште на ул. "Крсте Асенов" бр. 6/2-14 со жиро сметка 40100-601-365302 и регистарска влошка 02018433?-3-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало "СЕРВИС ИМПОРТ Н" ДООЕЛ од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29434)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 69/02 од 22.10.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет, услуги и производство "НИК- ПОН" ПО увоз-извоз Скопје со седиште на ул. "III Македонска бригада" МЗТ Инжинеринг соба бр. 20 со жиро сметка 40-100-601-116342 и регистарска влошка 1-18048-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет, услуги и производство "НИК - ПОН" ПО од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29264)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 237/02 од 01.11.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Производствено - трговско - служно претпријатие "ДАСА" увоз- извоз ДОО Скопје со седиште на ул. "Јанко Мишиќ" бр. 8 со жиро сметка 40100-601-134087 и регистарска влошка 1-19463-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Производствено-трговско-служно претпријатие "ДАСА" - увоз- извоз ДОО од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29374)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 207/02 од 27.09.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "АКИ ТРЕЈД" Аки ДООЕЛ експорт- импорт Арачиново, с. Грушино Скопје со седиште на с. Грушино Арачиново со жиро сметка 40110-601-375085 и регистарска влошка 02017566?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "АКИ ТРЕЈД" Аки ДООЕЛ експорт- импорт од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29477)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 362/02 од 04.11.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за промет и услуги "МОБИТЕЛ МС" Славковиќ Маријан, Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 93/1-13 со жиро сметка 300000000587856 и регистарска влошка 02005697?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за промет и услуги "МОБИТЕЛ МС" Славковиќ Маријан, Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29511)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Ст. бр. 267/02 година, е поведена претходна постапка над должникот АДГ "ПЕЛАГОНИЈА" Скопје, со седиште на ул. "Димитрије Чуповски" бр. 2 и жиро сметка 40100-601-5283.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 02.-12.2002 година во 12,00 часот во соба бр. 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

За привремен стечаен управник се определува Зоран Стојанкиќ, ул. "Владимир Комаров" бр. 1/1-13.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да про-дужи со водењето на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранции без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (29525)

Стечајниот управник на Македонка - Општествен стандард и трговија АД Штип - во стечај, објавува дека ќе се врши прва-авансна распределба на паричните средства стекнати со упаричување на имотот на должникот.

Одобрена квота за распределба од Одборот на доверители во износ од 5.333.985,00 денари.

Планот за авансна распределба на паричните средства е депониран и достапен за увид на доверителите во стечајното досие во Основниот суд во Штип.

Од стечајниот управник. (29611)

Основниот суд Гевгелија од Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 14/2001 од 29.10.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот "ЖИВИНАРСКА ФАРМА" АД од Гевгелија, со жиро сметка бр. 41610-601-10537 која се води кај Агенцијата за работа со блокирани сметки.

За стечаен управник се именува овластениот стечаен управник Драги Димовски - дипломиран економист од Струмица ул. "Маршал Тито" 75.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник. Доверителот кој без оправдани причини ќе пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на пријавата одговара за штетните последици кои поради тоа би можеле да настанат.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат директно кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања на собир на доверители на ден 10.12.2002 година во 11,00 часот во сала бр. 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Се закажува извештајно рочиште на собир на доверители на 24.12.2002 година со почеток во 11,00 часот во сала бр. 9 во Апелациониот суд во Гевгелија.

Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на судот.

Од Основниот суд во Гевгелија. (29615)

Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. бр. 66/02 од 21.10.2002 година, отвора стечајна постапка над должникот ПТП "Маркони-ХТ" ДОО увоз-извоз Кавадарци, ул. "Индустриска зона" бб, со жиро сметка 41620-601-57476.

За стечаен судија се определува Драгица Митрева-член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Васил Стојанов од Неготино, ул. "Вардарска" бр. 26.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат директно на стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават кај стечајниот управник. Во пријавата мора да се означи предметот над кој постои различно право, начинот и основата на засновање на тоа право како и обезбеденото побарување. Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе пропусти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на пријавата одговара за штетата која поради тоа би можела да настане.

Се закажува рочиште на Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители (извештајно рочиште) на ден 02.12.2002 година во 9 часот с. бр. 27 на Основниот суд во Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (29688)

## Л И К В И Д А Ц И И

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение I. Л. бр. 191/02 од 10.10.2002 година, објавува дека над Претпријатието за производство, трговија на големо и мало и услуги "МОНИ ПРОМ" експорт импорт-Скопје, ул. "Бутелска" бр. 4/12 и ж-сметка 40100-601-289821.

За ликвидатор се определува лицето Костова Рајна од Скопје, ул. "Драгиша Мишовиќ" бр. 5-1/6.

Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (28583)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 169/02 од 19.09.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за инжињеринг, проектирање, производство и промет "ИНЖИЊЕРИНГ ПРОМЕТ" ЦО - Скопје со седиште на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3/7-1 и ж-сметка 40100-601-110221.

За ликвидатор се определува лицето Ангелина Гогушевска од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 58/1-24.

Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29136)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 207/02 од 12.07.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет, производство и услуги "АМ-ОН 3000" ЦО експорт-импорт Скопје, ул. "Ангел Димовски" бр. 8/3-2, со жиро сметка 40100-601-175253.

За ликвидатор се определува лицето Ангелина Гогушевска, Скопје, ул. "АСНОМ" бр. 58/1-24.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29135)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение I Л. бр. 405/01 донесено од овој суд на 09.10.2002 година, е завршена ликвидацијата над Претпријатието за производство и трговија на големо и мало "АНАСТАСИЈА Д" увоз-извоз ДОО-Скопје, со седиште на ул. "Киро Димишков" бр. 8-а и жиро сметка 40100-601-316153 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (28779)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л. бр. 28/02 од 04.03.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот

Претпријатие за трговија и услуги "МИЈАК - МАГ-НАТ" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "Тајмишка" бр. 56 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-205741.

За ликвидатор се определува лицето Коловски Теодосија Скопје, ул. "Малина Попиванова" бр. 21.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29103)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 221/02 од 17.10.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над Градежно услужно трговско претпријатие "ШАКИРИ КОМЕРЦ" ДОО - Тетово, ул. "108" бр. 63.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски од Тетово, ул. "Благој Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025.

Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29339)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 189/02 од 29.10.2002 година, отвори ликвидациона постапка над Здравствена организација Стоматолошка ординација "Д-р Тања Грчева" П. О. Струмица и истата поради немање имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (29340)

Ликвидаторот Ивица Ѓорѓиевски од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 4315/02 од 12.09.2002 година, објавува дека Друштвото за трговија, производство и услуги ТИЗ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Славејко Арсов" бр. 10, со жиро сметка бр. 40100-601-462929 е во ликвидација.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (28847)

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипломиран економист од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 222, тел. 044 / 332-025, запишан во Трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. 4895/02 и влошка: 02022378?-8-03-000 од 21.10.2002 година, објавува дека Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ЕВРО КОМ Митре ДООЕЛ увоз-извоз с. Раотинце, општина Јегуновце, е во ликвидација.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (29341)

Ликвидаторот Наташа Кировска од Скопје запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. трег. 1239/02 објавува дека Друштвото за транспорт, услуги, производство и трговија на мало и големо БЕЦ Љуба ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 59 и со број на жиро сметка 40100-601-197740 отворена при ЗПП-Филијала Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази.

Од ликвидаторот. (29526)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л. бр. 262/02 од 03.10.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за застапување услуги и трговија на големо и мало "ЈАСТРА - МАК" ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Наум Наумовски" бр. 88, со жиро сметка 40100 - 601-235858.

За ликвидатор се определува лицето Љубомир Илиевски од Скопје, ул. " Наум Наумовски" бр. 88.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29475)

Ликвидаторот Наташа Бачоска адвокат од Тетово, ул. "Радован Цоник" бр. 8, тел. бр. 044/333-204, запишан во Трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. трег. 4477/02 од 17.09.2002 година, во регистарска влошка бр. 0204238678-03-000, објавува дека Друштвото за производство, трговија, угостителството и услуги ИДА ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "I. P. Лола" бр. 109, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (29295)

Ликвидаторот Наташа Бачоска адвокат од Тетово, ул. "Радован Цоник" бр. 8, тел. бр. 044/333-204, запишан во Трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. трег. 3734/02 од 26.06.2002 година, во регистарска влошка бр. 02042385?-3-01-000, објавува дека Друштвото за производство, трговија, угостителството и услуги ПЕ-30 ДОО увоз-извоз, Тетово, ул. "Гоце Делчев" бр. 94, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (29294)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 263/02 од 10.10.2002 година, над Претпријатието за производство, трговија, услуги и шпедиција "АЛЕМАР ИНГ" ДОО експорт-импорт, Гевгелија, ул. "Гоце Делчев" бр. 62 и ж-сметка 41610-601-58681.

За ликвидатор се определува лицето Трајков Алекса од Гевгелија, ул. "Коле Неделковски" бр. 24/6.

Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29285)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение I Л. бр. 261/02 од 10.10.2002 година, над Претпријатието за производство, услуги и трговија "ЧЕЛЕБИЈА - 97" ДОО експорт-импорт Миравци, Гевгелија и ж-сметка 41610-601-60928.

За ликвидатор се определува лицето Трајков Алекса од Гевгелија, ул. "Коле Неделковски" бр. 24/6.

Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29284)

Ликвидаторот Јордан Наумовски од Скопје, ул. "Мите Богоевски" бр. 62-Б, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. трег. бр. 4304/02, објавува дека Друштвото за градежништво, транспорт, производство, промет и услуги КА-ЕЛ КОМЕРЦ Јордан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и со жиро сметка 360 0160100235 76 отворена при Поштенска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 10 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 10 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (29270)

Ликвидаторот Страшо Глигоров од Скопје, ул. "Капиштец" бр. 6, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. трег. бр. 4287/02 од 02.09.2002 година, објавува дека Трговското друштво за меѓународен транспорт и шпедиција СКАНСКОП Божидар и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Васил Горгов" бр. 29-1/2, со жиро сметка 220401100012340 при Македонска Банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (29256)

Ликвидаторот Никола Мерџановски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 3-3/12 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. трег. бр. 3935/02, објавува дека Друштвото за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги БОБИ - АС Начко и Љубица ДОО, Гостивар, со жиро сметка 41510-601-5340, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази.

Од ликвидаторот. (29247)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 205/02 од 12.07.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот

Претпријатие за сервисирање и услуги внатрешна и надворешна трговија "ЕЛСИС" ЦО-Скопје, ул. "Волгоградска" бр.10-2/7, со жиро сметка 40120-601-247530.

За ликвидатор се определува лицето Бојана Гајик од Скопје, бул. "Илинден" бр. 79/12.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29480)

Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44, тел. бр. 171-599, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. трег. бр. 4491/02, објавува дека Друштвото ДД-КОМ ДОО Скопје, со жиро сметка 280-0000000374-11, отворена при Алфа банка Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (29428)

Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44, тел. бр. 171-599, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. трег. бр. 4543/02, објавува дека Друштвото ЈУ-МАК Горан ДООЕЛ, со жиро сметка 300-927841, отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (29427)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште - нива во површина од 557 м<sup>2</sup>, класа 4, која лежи на КП број 796/1, план 3, скица 9, во КО Орешани, во место викано "Каменица", сопственост на Спироска Велика со живеалиште на ул. "Горе Горески" бр. 75 Б, Скопје од Поседовен лист бр. 114 за купопродажна цена од 567.000 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштата што се разменуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Пецовска, бул. "Кузман Јосифовски-Питу" бб, локал 1 и 2 мезанин во Општина Кисела Вода, Скопје, телефон: 400-949; 400-950 и 400-951.

(28575)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште пасиште класа 8 на м.в. "Малакорџа" на КП 872/13 за КО Ротино, во Поседовен лист бр. 263 за КО Ротино во површина од 600 м<sup>2</sup> за вкупна купопродажна сума од 150.000 денари, сопственост на Лахчански Наум од Битола, ул. "Јосиф Христовски" бр. 5/11.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-

вувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. "Мечкин Камен" бр. 20, Битола. (28606)

Се продава земјоделско земјиште заведено во Посеоден лист број 54 за КО Лажани парцела 855 место викано "Трска", нива класа 2, со површина 2748 м<sup>2</sup> сопственост на Здравески Митија од с. Лажани, купопродажната цена изнесува 65.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифоски" бр. 8, Прилеп. (28607)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП бр. 506 во м.в. "Меризи", ливада класа 4, во површина од 2774 м<sup>2</sup>, на КП бр. 1229/1 м.в. "Стари Лози", нива класа 3, во површина од 7241 м<sup>2</sup>, за КО Големо Коњари, по ПЛ. бр. 613, сопственост на Рајатоски Гоце од Прилеп, ул. "Вељко Влаховик" бр. 22/4, Прилеп, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците како и сопствениците кои граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од објавувањето на оваа понуда во "Службен весник на РМ" да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. "Јоска Јорданоски" бр. 2, Прилеп (28608)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/3 идеален дел од КО "Марена", КП бр. 531, дел 5, план 006, ски - ца 005, викано место "Соколица", култура-лозје, класа 4, со вкупна површина од 2.451 м<sup>2</sup> и 1/3 идеален дел од КО "Марена", КП. бр. 531, дел 5, план 006, скица 005, викано место "Соколица", култура-нива, класа 5, со вкупна површина од 3.444 м<sup>2</sup>; во сопственост на Горѓи Василев од с. Марена, Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 1217 издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 15.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (29150)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 9/21 идеален дел од КП бр. 3738/1-65-27( или на л. м. 780 м<sup>2</sup>) нива од 1 класа на м.в. "КАРАГАЧ" во површина од 2018 м<sup>2</sup> запишана во П.Л. бр.3842 за КО Гостивар, сопственост на Мустафи Милаим Јаиш од с. Балиндол, за купопродажна цена од 240.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште("Службен весник на РМ", бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување

(заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул." Кеј Братство" бр. 5-А. (29151)

Се продава недвижен имот-деловен простор на КП бр.14501, дел 1 зграда 1, в.м. ул."Републиканска", катастарска култура 50000, површина 1.58 м<sup>2</sup>, право на недвижност 814, и КП бр. 14501, дел 1, зграда 1, влез 1 кат ПР, намена на зградата 00570, в.м. ул. "Републиканска", собност 002, површина 1.40 м<sup>2</sup>, право на недвижност 832, сопственост на продавачите и тоа: Димеска Келемфирка од Прилеп, ул."Октомвриска" бр. 25(сосопственик на 2/80 идеален дел), Димески Рампо од Ресен, ул. "Б. Кидрич" бр 221 (сосопственик на 2/80 идеален дел),Ристеска Панда од Прилеп, ул. "Кеј 4-ти Јули" бр. 1 V/11 (сосопственик на 2/80 идеален дел), Димески Благоја од Прилеп, ул. "Октомвриска" бр. 25(сосопственост на 9/80 идеален дел) и Димески Ицко од Прилеп, ул. "Октомвриска" бр.25 (сосопственост на 2/80 идеален дел). Купопродажната цена на деловниот простор изнесува 60.000,00(шеесетилјади) ЕУР во денарска противвредност и се плаќа во готово и во целост.

Се повикуваат сосопствениците и заедничките сопственици да се изјаснат за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" Во спротивно го губат правото на првенство и сосопственичките делови ќе се продадат на друго лице.

Изјавата за прифаќање на понудата ќе има дејство само ако во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" сопствениците кои се согласни да ги откупат сопственичките делови кој им се нудат ќе ја исплатат цената во целост и во готово на продавачите или истата ја депонират кај Основниот суд во Прилеп или кај нотар Дано Рошкоски, булевар" Гоце Делчев", зграда "Македонија", локал 14, Прилеп. (29152)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура нива, чија вкупна површина изнесува 1277 м<sup>2</sup>, на КП бр. 3085, место викано "Горгица"кл.2 за КО Кукуречани, сопственост на Илиева Изабела од Штип и Тодорова Кети од Велес.Наведената недвижност се продава за цена од 18.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со наведената недвижност во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на истата. Во спротивно го губат правото на предимствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. "Иван Милутиновиќ" бб, локал 9, Битола. (29153)

Нотар Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сосопствениците и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр.1437/2 нива петта класа во место викано "Хан" со површина од вкупно 1071 м<sup>2</sup> КО Глуво Бразда дека сосопствениците на наведената парцела Поповски Светозар, Поповски Златко, Поповски Божидар и Поповски Душан, сите со живеалиште во с. Бразда, Скопје, ја продаваат наведената парцела по цена од 100 денари по еден м.<sup>2</sup> Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право за купување предвидено

во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (28825)

Сопственикот Заимов Шефки од с. Патишка Река Скопје, од својата недвижност - шума 4 класа со површина 4.921 м<sup>2</sup> во место викано Кумова Рупа на КП 319/1 КО Патишка Река и тра 1/2 идеална половина ја продава за 60,00 денари 1м<sup>2</sup>.

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. "II Македонска бригада" бр. 54. (29277)

Сопствениците Трифуновска Велика од Радишани, бр. 18/50, Јовевска Ленче од Скопје, ул. В. Тодоровски" бр. 9/2, Манџуковски Дејан од Скопје, ул. "Марко Крале" бр. 122, Грујовска Анка од Скопје, ул. "В. Тодоровски" бр. 9/1 и Атанасовска Виолета од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 97-а, својата недвижност- нива 5 класа во површина 4.444 м<sup>2</sup> во место викано Равниште на КП 1128 КО Г. и Д. Оризари, заведени во поседовен лист бр. 1390 го продаваат за 100,00 денари 1м<sup>2</sup>.

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. "II Македонска бригада" бр. 54. (29350)

Се продава 1/6 идеален дел од земјоделско земјиште: КП 473/1, план 3, скица 9, во место викано Кисела Јабука, култура нива, 4 класа, со вкупна површина од 2486 м<sup>2</sup>, заведена во поседовен лист бр. 2845 за КО Волково, сопственост на Стојковски Стојко, Скопје, за цена од 378.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Видовска, ул. "Гуро Гаковик" бр. 74, Скопје. (29441)

Се продава недвижен имот - нива во КО Горно Соње, построена на КП бр. 1392, план 5, скица 6, место викано Мироец, култура нива, класа 5, со површина од 2585 м<sup>2</sup>, за цена од 2- ЕУР- во денарска противвредност, по метар квадратен, сопственост на Стојановски Благоја од Скопје, ул. "Сава Ковачевик" бр. 14.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Понудите да се достават до нотарот Весна Паунова, ул. "Наум Охридски" бр.2, Скопје. (29535)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 210750/94 издаден од СВР-Скопје на име Фари Биљали, ул. "10" бр.25, с.Арачиново, Скопје. (29357)

Пасош бр. 622305/95 издаден од СВР-Скопје на име Билјана Ангеловска-Сурмејан, ул. "Н. Вапцаров" бр. 10/5, Скопје. (29369)

Пасош бр. 1138362/98 издаден од СВР-Куманово на име Бергил Куртиши, ул."К. Мисирков" бр.23-б, Куманово. (29370)

Пасош бр. 411999 на име Спасова Виолета, с. Колешино бр. 199, Струмица. (29372)

Пасош бр. 884248 на име Дервишоски Мустафа, ул. "Скопска" бр. 137, Кичево. (29373)

Пасош бр. 352485/94 издаден од СВР-Скопје на име Јулка Мирковиќ, ул. "Маџари" бр. 37, Скопје. (29376)

Пасош бр. 248159/94 издаден од СВР-Тетово на име Тахир Хасани, с. Челопек, Тетово. (29377)

Пасош бр. 1342604/00 издаден од СВР-Тетово на име Амети Мумин, ул. "О. Николов" бр. 25, Тетово. (29389)

Пасош бр. 005266/92 издаден од СВР-Скопје на име Шерифе Рамадановиќ,бул."В.С.Бато"бр.75/2-3, Скопје. (29393)

Пасош бр. 1204824/99 издаден од СВР-Скопје на име Шенај Рамадановиќ, бул. "В.С.Бато" бр. 75/2-3, Скопје. (29394)

Пасош бр. 1204739/94 издаден од СВР-Скопје на име Еркан Рамадановиќ, бул. "В.С.Бато" бр.75/2-3, Скопје. (29396)

Пасош бр. 1517998 издаден од СВР-Скопје на име Речепи Арјан, ул. "О. Чопела" бр. 91, Скопје. (29397)

Пасош бр. 1045926/98 издаден од СВР-Велес на име Зоран Карабунијштаноф, ул. "Д. Груев" бр. 92, Велес. (29404)

Пасош бр. 1667456/02 издаден од СВР-Тетово на име Несим Арбен, ул. "Б. Кочоски" бр. 75, Тетово. (29408)

Пасош бр. 563071/95 издаден од СВР-Скопје на име Атанасова Валентина, ул. "М. Поп Иванова" бр. 2-а, Скопје. (29413)

Пасош бр. 1197493/99 издаден од СВР-Тетово на име Демири Сулејман, с. Желино, Тетово. (29432)

Пасош бр. 1439124 издаден од СВР-Неготино на име Темелков Душко, ул. "8-ми Ноември" бр. 91, Неготино. (29436)

Пасош бр. 1086816 издаден од СВР-Скопје на име Небуше Сулејмани, с. Арачиново ул. "1" бр.30,Скопје. (29438)

Пасош бр. 1706379/02 издаден од СВР-Тетово на име Хакиј Беџани, с. Боговиње, Тетово. (29442)

Пасош бр. 0005658 издаден од СВР-Скопје на име Аљили Сејран, бул. "Македонско Кос. бригада"бр. 38 /40, Скопје. (29443)

Пасош бр. 1388907 на име Шулески Дарко, Прилеп. (29460)

Пасош бр. 226346/94 на име Беќири Намик, с. Врпчиште, Гостивар. (29461)

Пасош бр. 1080803 на име Кочоски Димитар, ул. "Београдска" бр. 17, Битола. (29463)

Пасош бр. 1520311 на име Ахмети Шптине, Кичево. (29465)

Пасош бр. 1616884 на име Сулејмани Ѓулмен, Скопје. (29467)

Пасош бр. 1120303 на име Адеми Агнеса, Скопје. (29468)

Пасош бр. 1631147 на име Саити Џељал, ул. "Никола Вапцаров" бр. 24, Куманово. (29469)

Пасош бр. 1626330 на име Вранишкоски Филип, ул. "К. Војвода" бр. 14, Охрид. (29470)

Пасош бр. 1658436 на име Тодороска Марија, ул. "К. Шапкарев" бр. 26, Охрид. (26360)

Пасош бр. 0662855 на име Тодороска Крстинка, ул. "К. Шапкарев" бр. 26, Охрид. (26361)

Пасош бр. 1607721/01 издаден од СВР-Скопје на име Кенан Ајдари, Раштански Пат, Скопје. (29478)

Пасош бр. 1514166/01 издаден од СВР-Скопје на име Исени Елвира, ул. "К. Металец" бр.2/1-50, Скопје.  
(29482)

Пасош бр. 1177030/99 издаден од СВР-Скопје на име Милошевска Нада, бул. "АВНОЈ" бр. 60/1-18, Скопје.  
(29510)

Пасош бр. 1276219/99 на име Зорник Арабела, с. Житоше, Крушево.  
(29512)

Пасош бр. 167391/93 на име Абдурамани Џемали, с. Челопек, Тетово.  
(29515)

Пасош бр. 0495779 на име Мишкоски Сотир, ул. "Булевар" бр. 2/12, Гевгелија.  
(29519)

Пасош бр. 0339895 на име Мангу Костандина, Ресен.  
(29520)

Пасош бр. 1412857 издаден од УВР-Охрид на име Лекоски Јован, ул. "Социјалистичка Зора" бр. 80-2/6, Скопје.  
(29521)

Пасош бр. 1278270/99 издаден од СВР-Скопје на име Бејтула Шаби, с. Арачиново, Скопје.  
(29523)

Пасош бр. 1564720/01 издаден од СВР-Куманово на име Фазлија Авдираман, с. Матејче, Куманово.  
(29527)

Пасош бр. 319414 на име Мемедова Анифе, ул. "Спи-ро Захов" бр. 5/9, Струмица.  
(29537)

Пасош бр. 1627072 на име Балабан Томислав, ул. "М. Просветители" бр. 1, Охрид.  
(29538)

Пасош бр. 0133671/93 издаден од СВР-Скопје на име Џауу Горан, ул. "Партизански одреди" бр. 63, Скопје.  
(29539)

Пасош бр. 1433106 на име Деловски Сашо, ул. "Кумровец" бр. 84, Битола.  
(29540)

Пасош бр. 1674085 на име Мустафа Имет, с. Корошишта, Струга.  
(29541)

Пасош бр. 1124740 на име Адеми Решит, Струга.  
(29542)

Пасош бр. 1016821 на име Мицкоски Игор, бул. "Туристичка" бр. 96-1/23, Охрид.  
(29543)

Пасош бр. 1063737 на име Азири Аљит, ул. "Димитрије Туцовиќ" бр. 30, Куманово.  
(29544)

Пасош бр. 1457101/00 издаден од СВР-Скопје на име Алити Беким, с. Сарај, Скопје.  
(29546)

Пасош бр. 1164671/98 издаден од СВР Скопје на име Зоран Јанчевски, ул. "Вардарска" бр. 30, Скопје.  
(29564)

Пасош бр. 1522482 издаден од СВР-Скопје на име Идриз Ерол, ул. "Клинска Леса" бр. 7, Скопје.  
(29584)

Пасош бр. 1722439/02 издаден од СВР-Гостивар на име Рафиз Камили, с. Добридол, Гостивар.  
(29587)

Пасош бр. 41227/93 на име Изет Јусуфи, ул. "Цветан Димов" бр. 10, Тетово.  
(29620)

Пасош бр. 1671272 на име Досева Нада, ул. "Скопска" бр. 7, Кавадарци.  
(29621)

Пасош бр. 1766751 издаден од СВР-Скопје на име Станковски Кире, с. Горно Оризари, ул. "2" бр 1, Скопје.  
(29622)

Пасош бр. 1522707 издаден од СВР-Скопје на име Куртовиќ Елвин, ул. "Цветан Димов" бр.100, Скопје.  
(29623)

Пасош бр. 1293550 издаден од СВР-Скопје на име Скендер Сума, ул. "Прохор Пчински" бр. 18, Скопје.  
(29627)

Пасош бр. 1212293 издаден од СВР-Тетово на име Шубеска Даниела, ул. "Маршал Тито" бр. 100 1/1, Тетово.  
(29745)

Пасош бр. 1326241/99 издаден од СВР-Скопје на име Дејан Милески, ул. "Г. Крапчев" бр. 14/7, Скопје.  
(29695)

Пасош бр. 1421322 издаден од СВР-Скопје на име Сулејмани Рами, с. Кондово ул. "100" бр. 17, Скопје.  
(29705)

Пасош бр. 1734437/02 издаден од СВР-Скопје на име Ештреф Исени, с. Танушевци, Скопје.  
(29732)

Пасош бр. 1405517 на име Коца Фикрет, с. Оризари, Велес.  
(29734)

Пасош бр. 1555685 на име Коца Азра, с. Оризари, Велес.  
(29735)

Пасош бр. 1169380/99 издаден од СВР-Куманово на име Мевлан Иссуфи, с. Оризаре, Куманово.  
(29736)

Пасош бр. 0523674/95 на име Арбри Муштеба, с. Велешта, Струга.  
(29737)

Пасош бр. 1563215/01 на име Ибраими Исен, с. Корошишта, Струга.  
(29738)

Пасош бр. 1342032 на име Мислими Намик, с. Г. Седларце, Тетово.  
(29740)

Пасош бр. 1497517 на име Пеливаноска Ивона, с. Бистрица, Битола.  
(29840)

Чекови од тековна сметка бр. 7908080 од бр. 6187456 до бр. 6187462 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Омери Агим, Скопје.  
(29375)

Чекови од тековна сметка бр. 1687-26 со бр. 527576, 698646, 698647, 698648, 698649, 698651, 700888, 70-0-889, 700890, 700892, 700893, 700894 и бр. 700896 издадени од Македонска банка на име Ристик Ленка, Гевгелија.  
(29383)

Чекови од тековна сметка бр. 1689-80 од бр. 698638 до бр. 698644 и бр. 700913, 700916, 700918 издадени од Македонска банка на име Кристина Трајкова, Гевгелија.  
(29385)

Чекови од тековна сметка бр. 1716-97 со бр. 625991, 625992, 625993, 625995, 625996 и бр. 625999 издадени од Македонска банка на име Чурлинова Гордана, Гевгелија.  
(29386)

Чек од тековна сметка бр. 010760 со бр. 360025 издаден од Тутунска банка АД Скопје на име Јосивоски Драги, Скопје.  
(29387)

Чекови од тековна сметка бр. 1684-32 со бр. 698626, 698627, 736002, 736003 и бр. 736004 издадени од Македонска банка на име Чрчева Магдалена, Гевгелија.  
(29388)

Чек од тековна сметка бр. 2563455 со бр. 8000725126 издаден од Стопанска банка на име Карабакова Елизабета, Гевгелија.  
(29390)

Чекови од тековна сметка бр. 1695-36 со бр. 699476, 699478, 699479, 699480, 699481 и бр. 584941 издадени од Македонска банка на име Анетка Каракамачева, Гевгелија.  
(29391)

Чекови од тековна сметка бр. 1683-00 со бр. 528531, 528540, 583452 и бр.615459 издадени од Македонска банка на име Ковачева Петра, Гевгелија.  
(29392)

Чекови од тековна сметка бр. 2563539 со бр. 80007-23057, 800723061, 8001383795 и бр. 8001383796 издадени од Стопанска банка на име Божана Раденлиева, Гевгелија.  
(29395)

Чекови од тековна сметка бр. 1685-64 со бр. 52-8521, 528525 и бр. 737568 издадени од Македонска банка на име Џинова Марија, Гевгелија.  
(29398)

Чекови од тековна сметка бр. 1675-92 со бр. 698541, 698544, 698545, 698546, 698547, 698548, 698549, 698-712, 698713, 698716, 698717, 698719 и бр. 698721 издадени од Македонска банка на име Софија Поп-Кочева, Гевгелија.  
(29400)

Чекови од тековна сметка бр. 1696-68 од бр. 736843 до бр. 736852 и бр. 698728, 698734, 698735, 698736 издадени од Македонска банка на име Гушева Маргарита, Гевгелија.  
(29401)

Чекови од тековна сметка бр. 1691-10 со бр. 583294, 583295, 698709, 700017 и бр. 700019 издадени од Македонска банка на име Насева Роза, Гевгелија.  
(29402)

Чекови од тековна сметка бр. 2563478 со бр. 80007-28041 и бр. 8000728042 издадени од Стопанска банка на име Божин Жудев, Гевгелија.  
(29403)

Чек од тековна сметка бр. 1688-58 со бр. 615516 издаден од Македонска банка на име Тодорка Шутарова, Гевгелија.  
(29405)

Чекови од тековна сметка бр. 1692-42 со бр. 768095 и бр. 768096 издадени од Македонска банка на име Ленче Ајцева, Гевгелија.  
(29406)

Чекови од тековна сметка бр. 13734837 од бр. 54480-82 до бр. 5448086, 5461361, 5461362 од бр. 5475966 до бр. 5475974, 5406343 и бр. 5441937 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Аврамовски Илија, Скопје.  
(29407)



Чекови од тековна сметка бр. 12790-25 со бр. 990-0-083034 и бр. 9900083034 и од бр. 9900173261 до бр. 9900173270 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Лујза Груева Горчева, Скопје. (29412)

Чекови од тековна сметка бр. 2564904 со бр. 80007-27983, 8000727984, 8000727985, 8000727986, 80007164-84 издадени од Стопанска банка на име Трајкова Кристина, Гевгелија. (29415)

Чекови од тековна сметка бр. 2563481 со бр. 8001-374522, 8001374523, 8001374525, 8000289604, 8000716-491 и од бр. 8001379982 до бр. 8001379989 издадени од Стопанска банка на име Ристик Ленка, Гевгелија. (29419)

Чек од тековна сметка бр. 2563497 со бр. 1377097 издаден од Стопанска банка на име Марија Цинова, Гевгелија. (29420)

Чекови од тековна сметка бр. 2563523 со бр. 80002-89610, 8000728032 и бр. 8000728033 издадени од Стопанска банка на име Софија Поп-Кочева, Гевгелија. (29422)

Чекови од тековна сметка бр. 2563460 со бр. 80007-28152 и бр. 8000728155 издадени од Стопанска банка на име Роза Насева, Гевгелија. (29424)

Чек од тековна сметка бр. 2563502 со бр. 2563518 издаден од Стопанска банка на име Анетка Каракамчева, Гевгелија. (29425)

Чекови од тековна сметка бр. 2563518 со бр. 8000-288435, 8001374587 и бр. 8001374588 издадени од Стопанска банка на име Тодорка Шутарова, Гевгелија. (29426)

Чек од тековна сметка бр. 2563440 со бр. 8001375424 издаден од Стопанска банка на име Ленче Ајцева, Гевгелија. (29429)

Чекови од тековна сметка бр. 3493892 од бр. 1037283 до бр. 1037297 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојкоски Мицко, Скопје. (29462)

Чекови од тековна сметка бр. 77382 од бр. 5437576 до бр. 5437579 и бр. 5437572, 5437573, 5437574 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Драгица Нановска, Скопје. (29479)

Чек од тековна сметка бр. 2035966 со бр. 0006000-756778 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Чичев Борислав, Скопје. (29528)

Чекови од тековна сметка бр. 14717866 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Симовиќ Лилјана-Бјанка, Скопје. (29629)

Чекови од тековна сметка бр. 895345 од бр. 6362187 до бр. 6362191 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Тодосиоска Благородна, Скопје. (25194)

Чекови од тековна сметка бр. 15511/08 од бр. 868037 до бр. 868042 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Филиповски Горѓе, Скопје. (29699)

Чекови од тековна сметка бр. 2398558 од бр. 3795751 до бр. 3795755 издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Рејхан Шахин, Скопје. (29708)

Чекови од тековна сметка бр. 01559554 од бр. 0018-000294306 до бр. 0018000294314 и бр. 0018000294298, 0018000294299 издадени од Комерцијална банка на име Севриева Вера, Скопје. (29742)

Чекови од тековна сметка бр. 3135 од бр. 353160 до 353165 и бр. 353167, 353168 издадени од Тутунска банка АД Скопје на име Верица Блажевска, Скопје. (29750)

Работна книшка на име Камиши Афет, Скопје. (29338)

Работна книшка на име Емилија Ацева, Скопје. (29354)

Работна книшка на име Сами Даудоски, с. Гарани, Кичево. (29367)

Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Лиреја"-Скопје на име Ацере Лесковица, Скопје. (29352)

Работна книшка на име Љуан Селими, Скопје. (29384)

Работна книшка на име Станислав Мерунка, Скопје. (29414)

Работна книшка на име Олцај Бајрам, Скопје. (29430)

Работна книшка на име Велковска Билјана, Скопје. (29433)

Работна книшка на име Христова Бојана, Скопје. (29439)

Работна книшка на име Скендер Љачи, Скопје. (29440)

Работна книшка на име Јованка Анеска, Тетово. (29446)

Работна книшка на име Зенедије Мустафи, с. Непроштено, Тетово. (29448)

Работна книшка на име Николовски Митко, Крива Паланка. (29451)

Работна книшка на име Мамутов Гинер, ул. "Средорек" бр. 31, Куманово. (29452)

Работна книшка на име Конески Дејан, с. Славеј, Прилеп. (29458)

Работна книшка на име Стојаноска Марија, кеј "9-ти Септември" бр. 47-Б, Прилеп. (29459)

Работна книшка на име Ричард Поповски, Скопје. (29473)

Работна книшка на име Спасовски Љубе, с. Булачани, Скопје. (29474)

Работна книшка на име Имер Ајдини, Скопје. (29476)

Работна книшка на име Каланоски Гоце, Охрид. (29483)

Работна книшка на име Благој Велјановски, ул. "Д. Влаховиќ" бр. 81, Битола. (29484)

Работна книшка на име Горан Гиноски, Охрид. (29485)

Работна книшка на име Гордана Ристовска, Охрид. (29486)

Работна книшка на име Зинсингер Тасика, ул. "Славчо Стојменски" бр. 25, Штип. (29488)

Работна книшка на име Вукова Лилјана, Радовиш. (29489)

Работна книшка на име Василевска Ружа, с. Миравци, Гевгелија. (29490)

Работна книшка на име Масинова Рајна, ул. "Славе Петков" бр. 26, Велес. (29492)

Работна книшка на име Цветкоска Жаклина, с. Врбјани, Прилеп. (29495)

Работна книшка на име Ристески Тони, Точила, Прилеп. (29497)

Работна книшка на име Бајрамоска Незира, Прилеп. (29498)

Работна книшка на име Коруноска Јасмина, ул. "4-ти Јули" бр. 182-7/6, Кичево. (29500)

Работна книшка на име Менсур Алили, с. М. Речица, Тетово. (29505)

Работна книшка на име Михат Абдурамани, с. Шипковица, Тетово. (29507)

Работна книшка на име Јордан Здравковски, Скопје. (29517)

Работна книшка на име Олгица Коруноска, Скопје. (29522)

Работна книшка на име Катерина Ѓеорѓиевска, Скопје. (29529)

Работна книшка на име Раденковиќ Драган, Скопје. (29545)

Работна книшка на име Наумоски Томислав, с. Велгошти, Охрид. (29547)

Работна книшка на име Ѓулсум Абас, ул. "Г. Делчев" бр. 200/4, Охрид. (29548)

Работна книшка на име Костадиновски Славе, с. Страцин, Куманово. (29553)

Работна книшка на име Бојковски Марјан, ул. "114" бр. 24, Куманово. (29554)

Работна книшка на име Цане Јанкуловски, с. Г. Оризари, Битола. (29556)

Работна книшка на име Анџелкоска Билјана, ул. "Ристо Крле" бр. 2-1, Струга. (29557)

Работна книшка на име Мемети Алил, ул. "178" бр. 8, Тетово. (29560)

Работна книшка на име Симоска Цветанка, Тетово. (29562)

- Работна книшка на име Рунтевски Зоран, Пехчево. (29566)
- Работна книшка на име Пешов Мијалко, с. Конопница, Крива Паланка. (29567)
- Работна книшка на име Соневски Бранко, ул. "М. Пијаде" бр. 16/8, Куманово. (29568)
- Работна книшка на име Петровска Валентина, нас. Звезгор, Делчево. (29570)
- Работна книшка на име Тодорова Даниела, ул. "В. Прке" бр. 30, Штип. (29571)
- Работна книшка на име Дика Дртиан, Струга. (29572)
- Работна книшка на име Мицковска Елизабета, Скопје. (29579)
- Работна книшка на име Таџана Шекутковска, Скопје. (29582)
- Работна книшка на име Ѓорче Георгиевски, Скопје. (29585)
- Работна книшка на име Лена Ѓорѓеска, Скопје (29591)
- Работна книшка на име Аргирова Љуба, ул. "Д. Најдов" бр. 8, Велес. (29605)
- Работна книшка на име Јусуф Ибиш, Скопје. (29628)
- Работна книшка на име Раевски Зоран, Скопје. (29692)
- Работна книшка на име Мехмед Џеврија, Скопје. (29709)
- Работна книшка на име Сузана Алиевска, ул. "Караца" бр. 15, Битола. (29711)
- Работна книшка на име Ристески Миле, с. Свињишта, Охрид. (29712)
- Работна книшка на име Митров Бранко, Гевгелија. (29714)
- Работна книшка на име Марика Петровска, Гевгелија. (29716)
- Работна книшка на име Фикмет Мустафоски, ул. "Гостиварска" бр. 40, Прилеп. (29722)
- Работна книшка на име Селмани Абдул, с. Чегране, Гостивар. (29723)
- Работна книшка на име Асани Лулзим, Гостивар. (29724)
- Работна книшка на име Бибоски Душко, Гостивар. (29725)
- Работна книшка на име Ружица Филиповска, Тетово. (29728)
- Работна книшка на име Неџети Амети, Тетово. (29730)
- Работна книшка на име Богоевски Горан, Скопје. (29739)
- Работна книшка на име Селмановиќ Хермина, Скопје. (29763)
- Воена книшка на име Андовски Марјанчо, нас. Тунел бр. 5-1/4, Велес. (29455)
- Воена книшка на име Владимир Сјеклоќа, Скопје. (29499)
- Воена книшка на име Јанчев Мише, ул. "Александар Неделковски" бр. 16/15, Гевгелија. (29502)
- Воена книшка на име Селими Авзи, Скопје. (29503)
- Воена книшка на име Костоски Славче, Тетово. (29508)
- Воена книшка на име Тодоровиќ Драган, Куманово. (29509)
- Воена книшка на име Блаже Ангелов, ул. "Кукушка" бб, Гевгелија. (29549)
- Воена книшка на име Митев Ангел, Радовиш. (29555)
- Воена книшка на име Оџоски Осман, с. Октиси, Струга. (29558)
- Воена книшка на име Димовски Зоранче, с. Утово, Демир Хисар. (29710)
- Воена книшка на име Илија Бундалески, Скопје. (29715)
- Воена книшка на име Симитчиев Илија, ул. "К. Кучук" бр. 29, Велес. (29718)
- Чековна картичка бр. 384425 издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Бранислав Трпчевски, Охрид. (29565)
- Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Лирија"-Скопје на име Метула Лесковица, Скопје. (29353)
- Свидетелство на име Спасовска Ирена, Пробиштип. (29355)
- Свидетелство од 8 одделение на име Коцев Драги, Радовиш. (29362)
- Свидетелство од 6 одделение на име Емрулов Зариф, с. Сливник, Велес. (29363)
- Свидетелство на име Ибраимоски Лулзиме, с. Житоше, Крушево. (29364)
- Свидетелства од 1 и 2 година на име Снежана Николовска, ул. "51" бб, нас. Карпош, Куманово. (29365)
- Свидетелство од 8 одделение на име Касуми Ахмет, с. Ваксинце, Куманово. (29366)
- Свидетелство на име Мустафа Самирије, Тетово. (29368)
- Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 одделение издадени од ОУ "Алија Авдовиќ"-с. Батинци-Скопје на име Миљаим Демиров, с. Батинци, Скопје. (29435)
- Свидетелство за 4-то одделение издадено од ОУ "Братство"- Скопје на име Абибе Феџули, Скопје. (29437)
- Свидетелство од 8 одделение на име Бајрамоски Аџија, Струга. (29444)
- Свидетелство од 8 одделение на име Алиоски Елдин, Струга. (29445)
- Свидетелство на име Шаби Даути, Тетово. (29447)
- Свидетелство на име Руфан Амети, Тетово. (29449)
- Свидетелство од 5 одделение на име Алиоски Ислија, с. Дебреште, Прилеп. (29457)
- Свидетелство од 8 одделение на име Ѓорчевиќ Зекирија, с. Лажани, Прилеп. (29494)
- Свидетелство на име Лулзим Латифи, Гостивар. (29501)
- Свидетелство од 4 одделение на име Дурмеска Јасенин, с. Дебреште, Прилеп. (29551)
- Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Велеска Сања, Прилеп. (29552)
- Свидетелство од 8 одделение на име Алит Михтари, с. Челопек, Тетово. (29559)
- Свидетелство од 8 одделение на име Мусли Адили, Тетово. (29561)
- Свидетелство на име Крстов Златко, Кочани. (29563)
- Свидетелство на име Аљиљи Бурхан, с. Липково, Куманово. (29569)
- Свидетелство на име Хасије Исени, Тетово. (29573)
- Свидетелство од 8 одделение на име Фидан Халили, с. Камењане, Тетово. (29574)
- Свидетелство на име Рамие Алили, Тетово. (29575)
- Свидетелство од 8 одделение на име Маѓеров Жарко, Велес. (29577)
- Свидетелство за 3 година и диплома издадено од ГУЦ "Св. Наум Охридски"-Скопје на име Орданова Љуба, Скопје. (29581)
- Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Песталоци"-Скопје на име Маневски Влатко, Скопје. (29586)
- Свидетелство од 8 одделение на име Димковски Благој, Велес. (29593)
- Свидетелство на име Арсовска Марија, Велес. (29594)
- Свидетелства за 1и 2 година издадени од ЕМЗУЦ "Коце Металец" на име Адиловски Сали, Скопје. (29626)
- Свидетелство од 5 одделение на име Абазова Казим Мајасире, Велес. (29717)
- Свидетелство на име Зорниќ Адмир, с. Житоше, Крушево. (29721)
- Свидетелство на име Мирије Велиу, с. Г. Речица, Тетово. (29727)
- Диплома на име Сајов Александар, ул. "АСНОМ" бр. 64, Штип. (29356)
- Диплома за завршено машински техничар за термо постројки издадена од "8-ми Септември"-Скопје на име Тасевски Марјанчо, ул. "Џон Кенеди" бр. 16, Скопје. (29358)

Диплома за завршено металска струка издадена од "Коце Металец"-Скопје на име Кадриовски Кадри, с. Морани, Скопје. (29359)

Диплома на име Наташа Спиркоска, Прилеп. (29453)

Диплома на име Имери Суат, Гостивар. (29504)

Диплома издадена од ТУЦ -Скопје на име Јордан Здравковски, Скопје. (29518)

Диплома на име Рамие Алили, Тетово. (29576)

Диплома и уверение за завршен 1 степен издадена од Машински факултет на име Цветановски Никола, Скопје. (29650)

Диплома за средно образование на име Заовски Тони, Пробиштип. (29713)

АДР дозвола бр. 1086 издадена од Министерство за сообраќај на име Велески Злате, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 15/40-А, Скопје. (29625)

Здравствена книшка на име Јакуп Мемеди, Тетово. (29450)

Здравствена книшка на име Сулејмановска Сендије, Велес. (29456)

Здравствена книшка на име Нецити Зендили, с. Оризаре, Куманово. (29487)

Здравствена книшка на име Стефановска Даниела, Велес. (29491)

Здравствена книшка на име Параскева Дамчевска, Велес. (29493)

Здравствена книшка на име Кимовски Методија, Велес. (29550)

Здравствена книшка на име Гогов Благој, ул. "Б. Горев" бр. 104, Велес. (29597)

Здравствена книшка на име Мехмедов Камил, Велес. (29600)

Здравствена книшка на име Андонов Лоренс, ул. "Костурска" бр. 28, Велес. (29607)

Здравствена книшка на име Атанасков Лазе, Велес. (29609)

Здравствена книшка на име Вучев Сашо, ул. "Смилевска" бр. 53, Битола. (29696)

Здравствена книшка на име Адемоски Амит, Крушево. (29719)

Здравствена книшка на име Муриќ Пашо, с. Житоше, Крушево. (29720)

Здравствена книшка на име Димовска Павлина, с. Св. Митрани, Крушево. (29726)

Здравствена книшка на име Неуди Амети, Тетово. (29729)

Уверение издадено од Филолошки Факултет-Скопје на име Делкова Софка, Скопје. (29733)

Лична карта на име Дафчева Татјана, Скопје. (29524)

Штедна книшка бр. 1300068/09 издадена од Тутунска банка АД Скопје на име Милица Глировска, Скопје. (29423)

Штедна книшка бр. 9009386 издадена од Тутунска банка АД Скопје на име Ранташа Бојан, Скопје. (29530)

Даночна картичка бр. 5030000204360 издадена на име ТП Викенд Скопје.

Даночна картичка бр. 4030002447658 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име ЕСТ - КС ДООЕЛ, Скопје. (29399)

Даночна картичка бр. 4030000401731 издадена од Управа за приходи-Скопје на име "МИРАЖ" ДОО, Скопје. (29409)

Даночна картичка бр. 4030999366288 издадена од Управа за приходи на име "РИДЕ ШПЕД", Скопје. (29410)

Даночна картичка бр. 4030990187380 издадена од Управа за приходи на име "ЛИНГВАФАН", Скопје. (29411)

Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име Ганев Ристо, Гевгелија. (29464)

Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име Ицко Колонијал ТП Виолета, Богданци. (29466)

Даночна картичка бр. 4030001407270 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Магну Медија, Скопје. (29496)

Даночна картичка бр. 4030999365087 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Информатор, Скопје. (29506)

Даночна картичка бр. 4030997341245 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Руд Проинг, Скопје. (29531)

Даночна картичка бр. 4030990325879 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Уна комерц, Скопје. (29534)

Даночна картичка бр. 502696210172 издадена од Управа за приходи на име Абдураман Емуш, Струга. (29614)

Даночна картичка бр. 4030998378614 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Ердин Компани, Скопје. (29630)

Даночна картичка бр. 5030990100424 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Бифе Мулен бле ТП, Скопје. (29731)

Решение бр. 1010-4430/1 издадено од Министерство за Економија - Скопје на име ТД Донитекс, Св. Николе. (29580)

### НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Врз основа на член 204 од Законот за трговски друштва и Одлуката на собирот на содружниците на Друштвото за производство и трговија А.+Б. Пласт Василиос и др. ДОО увоз-извоз Гевгелија од 15.07.2002 година се намерува да се намали основната главнина на Друштво за производство и трговија А.+Б. Пласт Василиос и др. ДОО увоз-извоз Гевгелија, ул. „Железничка“ бб, така што вкупниот износ на основната главнина на друштвото кој изнесува 1.029.778 дем во денарска противвредност 31.921.791,00 денари, се намалува за износ од 259.000 дем или во денарска противвредност од 8.029.000,00 денари, заради истапување на содружник од друштвото.

Со тоа се менува висината на износот на основната главнина на друштвото и истата ќе изнесува 770.778 дем или денарска противвредност 23.894.118,00 денари.

Друштвото е согласно на доверителите да им го исплати побарувањето или да им даде гаранција.

Ако по истекот на 90 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ не биде поднесено побарување, се смета дека доверителите се согласни со намеруваното намалување на основната главнина. (28490)

### ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни набавки - пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

#### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-63/130 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Предмет на барањето е набавка на: Автомобил-цистерна за вода од 7 тона, 1 парче.

1.2. Техничките карактеристики на средството наведени се во Спецификација број 1, која може да се подигне секој ден, во просторијата бр. 705, од 12,00 до 13,00 часот.

2. Содржина на понудата

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:  
- името, адресата и седиштето на понудувачот,  
- цена без пресметана царина, со посебно искажан ДДВ,

- начин и услови на плаќање,
- квалитет на понудени средства според бараните технички карактеристики (потекло, проспек-каталог),
- гарантен рок,
- сервисирање, одржување и резервни делови,
- рок на важност на понудата,
- рок на испорака.

### 3. Придружна документација

Кон понудата, понудувачот е должен да достави придружна документација согласно Законот за јавни набавки - (пречистен текст), во оригинални примероци или заверени кај нотар:

- извод од регистрацијата на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва,
- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- доказ од надлежниот орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

4. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следните критериуми:

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| - цена            | 80 поени, |
| - квалитет        | 10 поени, |
| - рок на испорака | 5 поени,  |
| - рок на плаќање  | 5 поени.  |

### 5. Начин и рок за доставување на понудата

Секој понудувач може да достави само една понуда.

Рокот за доставување на понудите е 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето на барањето. Јавното отворање ќе се одржи на ден 21.11.2002 година во МО во 10 часот.

Понудите се доставуваат на адреса: Министерство за одбрана, ул. „Орце Николов“ б.б. - Скопје, по пошта или преку архивата на Министерството.

6. Понудите кои нема да бидат доставени во наведениот рок, кои не се изработени според наводите во ова барање, како и оние понуди кои ја немаат целокупната документација која се бара, нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон: 02/28 23 41.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98, 50/01 и 2/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

## ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-69/319 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. За набавка на готови лекови за потребите на Воената болница.

Набавката е делива.

II. Списокот на потребните материјални средства за набавка може да се добие во Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце Николов“ бб, соба бр. 709, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.
2. Цени во денари за наведените видови средства во списокот, франко краен корисник, со пресметан данок на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), без царина.
3. Начин и услови на плаќање.
4. Рок на испорака.

5. Производител, потекло и рок на употреба најмалку 1 (една) година на понудените средства.

6. Сите понудени готови лекови да имаат одобрение за ставање во промет согласно член 6 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицински помагала, освен оние готови лекови за кои не е издадено ниту едно одобрение за ставање во промет во Република Македонија. Одобренијата за ставање во промет кои не се објавени во „Службен весник на РМ“ до 31.12.2001 година, да се достават во копија во прилог на понудата.

7. Рок на важност на понудата.

IV. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната документација:

- документ за бонитет од Централниот регистар;
- техничко-технолошки бонитет согласно член 23 од Законот за јавни набавки;
- извод од регистрација на дејноста усогласен со Законот за трговски друштва;
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење дејност;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар, а документите од алинеите 4, 5 и 6 да не бидат постари од 6 месеци.

V. Критериум за избор на најповолен понудувач согласно член 25 став 2 од Законот за јавни набавки: цена 80 бода, начин на плаќање 10 бода и рок на испорака 10 бода.

VI. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите што не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје, по пошта или лично да се предаде, на денот на јавното отворање, кое ќе се изврши на ден 26.11.2002 година во 12 часот во просториите на Воената болница.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и број на ова барање.

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 25 83.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни набавки-пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

**ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-69/320  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ**

I. За набавка на медицински прибор, завоен материјал, материјали од гума и пластика, средства за дезинфекција и останати потрошни СнМС за потребите на Воената болница.

Набавката е делива.

II. Список на потребните материјални средства за набавка може да се добие во Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, соба бр. 709, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.
2. Цени во денари за наведените видови средства во списокот, франко краен корисник, со пресметан данок на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), без царина.
3. Начин и услови на плаќање.
4. Рок на испорака.
5. Производител, потекло и рок на употреба најмалку 1 (една) година на понудените средства.
6. Рок на важност на понудата.

IV. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната документација:

- документ за бонитет од Централниот регистар;
- техничко-технолошки бонитет согласно член 25 од Законот за јавни набавки;
- извод од регистрација на дејноста усогласен со Законот за трговски друштва;
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење дејност;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар и да не биде постара од 6 месеци.

V. Критериум за избор на најповолен понудувач согласно член 27 став 2 од Законот за јавни набавки: цена 80 бода, квалитет 10 бода, начин на плаќање 5 бода и рок на испорака 5 бода.

VI. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите што не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во рок од 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта. Понудата може да се предаде и лично на денот на јавното отворање, кое ќе се изврши на ден 26.11.2002 година во 13 часот во просториите на Воената болница.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и број на ова барање.

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 25 83.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, 17 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при Јавното комунално претпријатие ДЕРВЕН Велес, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДО-  
ВОДНА ЛИНИЈА ВО ВЕЛЕС (ПО ВТОР ПАТ)**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Јавно комунално претпријатие ДЕРВЕН Велес, ул. "Вардарска" бб, Велес.

1.2. Предмет на набавката:

- Изведување на градежни работи за изградба на водоводна линија на горната висока зона, за спојување на резервоарите R 5 - R 7 - R 8 во Велес, во вкупна должина од 1261 м'.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација заинтересираните понудувачи може да ја подигнат по уплата од 3.000,00 денари во благајната на ЈКП ДЕРВЕН од Велес на адреса ул. "Вардарска" бб, Велес, секој работен ден од 7<sup>00</sup> до 15<sup>00</sup> или со вирманската уплата на жиро сметка 200000001742306 депонент Стопанска банка, Велес, ланочен број 4004989106031, во времетраењето на отворениот повик.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за економската и финансиската состојба како и техничката способност на понудувачот согласно член 23 од Законот за јавни набавки.

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- извод од судската регистрација на дејноста;
- документ за бонитет, издаден од Централниот регистар;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење дејност, издаден од страна на судот, согласно член 26 од Законот за јавни набавки;

- странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач да достави документација согласно член 24 од Законот за јавни набавки;

- референцна листа на досега извршени работи;

- понудувачот да достави доказ за техничката способност согласно член 25 од Законот за јавни набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или тие доколку се фотокопии да бидат заверени од нотар и да не бидат постари од шест месеци.

3.4. Понудата треба да содржи единечна цена, која треба да биде конечна, со пресметан данок за додадена вредност.

#### IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според член 27 од Законот за јавни набавки по следното квантифицирање:

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. цена                            | максимум 60 бода, |
| 2. начин и рок на плаќање          | максимум 20 бода, |
| 3. рок на изведување на работите   | максимум 10 бода, |
| 4. кадровска и техничка опременост | максимум 5 бода,  |
| 5. референцна листа                | максимум 5 бода.  |

#### V. РОК И НАЧИН ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот, во согласност со член 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови согласно член 56 од Законот за јавни набавки.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на отворениот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средина на пликот треба да биде назначена адреса на набавувачот.

Првиот внатрешен плик во кој е придружната документација ја носи ознаката "документација", вториот внатрешен плик во кој е понудата ја носи ознаката "понуѓа".

5.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата во ЈКП ДЕРВЕН Велес, ул. "Вардарска" бб, Велес, согласно член 55 од Законот за јавни набавки, најдоцна до 28.11.2002 година до 12<sup>00</sup> часот со обезбеден доказ за доказ за датумот за предавање на понудата.

Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 28.11.2002 година во 12<sup>00</sup> часот во просториите на управната зграда на ЈКП ДЕРВЕН Велес.

5.4. Рок на важност на понудата: 60 дена од денот на објавувањето на отворениот повик во "Службен весник на Република Македонија".

5.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

#### VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени во согласност со одредбите за отворениот повик од Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.

6.2. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите, потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

6.3. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

6.4. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 043 233-434.

Комисија за јавни набавки

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### 1.1. Набавувач

Општина Центар- Скопје, ул. "Михаил Цоков" бб.

##### 1.2. Предмет на набавка:

Поплочување на ул. "Македонија" со гранитни плочи тип: "Мариово", "Сантјаго Росо", "Импала" и гранитни коцки.

Дебелината на гранитните плочи е  $d=6$  см поставени на претходно припремена подлога на подглато.

#### 2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обемот на работите е даден во тендерска документација која заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во Општина Центар, на адреса: ул. "Михаил Цоков" бб, Скопје, со уплата на износ од 500,00 денари неповратни средства во готово што се уплаќа на благјаната на Општината Центар или на жиро сметка 300-0000011105-89 депонент на Комерцијална банка, даночен број 4030998345040.

#### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за економската и финансиската состојба како и техничката способност на понудувачот согласно член 23 од Законот за јавни набавки.

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- извод од судската регистрација на дејност,
- документ за бонитет, издаден од централниот регистар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејност, издадена од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни набавки,
- референцна листа на досега извршени работи,

Понудувачот да достави доказ за техничка способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки.

Наведените документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или копие заверено од нотар и да не бидат постари од 6 месеци.

4. Понудата треба да содржи единечна цена, која треба да биде конечна, со пресметан данок на додадена вредност.

#### 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 5.1. Цена                            | 30 поени; |
| 5.2. Рок за изведување на работите   | 20 поени; |
| 5.3. Техничка и кадровска опременост | 20 поени; |
| 5.4. Начин на плаќање                | 10 поени; |
| 5.5. Референцна листа                | 20 поени. |

#### 6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

6.2. Понудите се доставуваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот.

6.3. Понудите можат да се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: Општина Центар-Скопје, ул. "Михаил Цоков" бб, Скопје.

6.4. Рок на доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на Отворениот повик.

6.5. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

6.6. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 28.11.2002 година во просториите на Општина Центар-Скопје, на адреса наведена во точка 6.3. во 12,00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Општина Центар-Скопје.

#### 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

7.2. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Општина Центар-Скопје, секој работен ден од 09,00 до 14,30 часот на телефон 223-343 и 237-713.

Комисија за јавни набавки

Единицата за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 44/38/2002  
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ**

**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**1.1 Набавувач:**

Единицата за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, Скопје.

**1.2 Предмет на набавката:**

Изведба на проект "Изградба на тротоари на тринаесет улици во Радишани", што опфаќа поплочување на вкупна површина од околу 13.000 м<sup>2</sup>, тротоари на улици во централното градско подрачје.

**2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ**

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раководење со проектот, на адреса ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 800,00 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

**3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

3.1 Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2 Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и вкупна вредност на работите (во денари)-без ДДВ.

**4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ПРИЛОГ КОН ПОНУДАТА)**

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот,

4.2 Економско-финансиски бонитет од носителот на платниот промет или Централниот регистар, оригинал или копие заверено кај нотар,

4.3. Техничко-технолошки бонитет,

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација,

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци), оригинал или фотокопија заверена кај нотар.

4.6. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена кај нотар.

**5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ**

5.1. Цена	40 поени
5.2. Ефикасност	20 поени
5.3. Рок за изведување на работите	15 поени
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени
5.5. Начин на плаќање	5 поени
5.6. Референц листа	5 поени
5.7. Опис на методологијата	5 поени.

**6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: "Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура I во Македонија", ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14 А, 1000 Скопје.

6.3. Краен рок за прием на понудите е 21.11.2002 година до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачот.

**7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 21.11.2002 година, во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектот.

7.3 Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки

Друштвото за трговија со тутунски производи Бритиш Американ Тобако (Македонија) ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, одржа седница на ден 01.11.2002 година и ја донесе следната

**О Д Л У К А  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА  
НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА БРИТИШ  
АМЕРИКАН ТОБАКО (МАКЕДОНИЈА) ДООЕЛ  
ОД УВОЗ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Малопродажна цена за пакување од 20 цигари се утврдува како што следи:

РОТМАНС Интернационал	75.00 денари
ДАНХИЛ Интернационал	75.00 денари
ДАНХИЛ КСБ	70.00 денари
РОТМАНС КСБ	70.00 денари

Член 2

Цената е со вклучен ДДВ и почнува да важи од 11.11.2002 година.

Управител,  
**Тони Стоилковски, с.р.**

**О Б Ј А В И**

Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот на добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002 и 44/2002), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

**ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  
ОКТОМВРИ 2002 ГОДИНА**

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-октомври 2002 година во однос на просечните цени на мало во 2001 година изнесува 1,3 %.

Директор,  
**Благица Новковска, с.р.**

Врз основа на член 565-а од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001 и 50/2001), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

### КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОКТОМВРИ 2002 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во октомври 2002 година во однос на септември 2002 година е 0.004.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е 0.019.

3. Коефициентот на цените на производителите на индустриски производи во октомври 2002 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува 0.013.

4. Коефициентот на пораст на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на октомври 2002 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 2001 година е 0.019.

Директор,  
Благица Новковска, с.р.

### СОДРЖИНА

	Страница
1361. Одлука за помилување на осудени лица....	1
1362. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно методологијата.....	1
1363. Решение за разрешување од должноста генерален директор на Акционерското друштво „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост - Скопје.....	2
1364. Решение за именување вршител на должноста генерален директор на Акционерското друштво „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост - Скопје.....	2
1365. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за одбрана.....	2
1366. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за внатрешни работи.....	2
1367. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за правда.....	2
1368. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за надворешни работи.....	2
1369. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	3
1370. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за здравство.....	3
1371. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за образование и наука.....	3
1372. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за труд и социјална политика.....	3
1373. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за локална самоуправа.....	3
1374. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за транспорт и врски.....	3
1375. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање.....	4
1376. Решение за разрешување од должноста Генерален секретар на Владата на Република Македонија.....	4
1377. Решение за разрешување од должноста заменик на Генералниот секретар на Владата на Република Македонија.....	4
1378. Решение за разрешување од должноста директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	4
1379. Решение за именување директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	4
1380. Решение за именување државен секретар во Министерството за внатрешни работи...	4
1381. Решение за именување вршител на должноста директор на Царинската управа.....	5
1382. Решение за разрешување од должноста директор на Царинската управа.....	5
1383. Решение за именување директор на Бирото за јавна безбедност.....	5
1384. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за јавна безбедност.....	5
1385. Решение за именување директор на Управата за безбедност и контраразузнавање.....	5
1386. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за безбедност и контраразузнавање.....	5
1387. Решение за недавање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.....	6
1388. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	6
1389. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 100/2002 од 23 октомври 2002 година.....	6
1390. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 141/2002 од 30 октомври 2002 година.....	8
1391. Одлука за доделување на наградата „11 Октомври“ за 2002 година за долгогодишни особено значајни остварувања во културата, уметноста, науката и образованието од интерес за Република Македонија.....	9
<b>Објава</b> за движење на цените на мало во Република Македонија за месец октомври 2002 година.....	31
<b>Коефициенти</b> за движењето на цените и пораст на трошоците на живот во Република Македонија за октомври 2002 година.....	32

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.